



**VIVAX**  
Simply good.

## WH-181CX

### HR

#### **Upute za uporabu**

Jamstveni list / Servisna mjesta

### BIH

#### **Korisničko uputstvo**

Garantni list / Servisna mjesta

### SR

#### **Korisničko uputstvo**

Informacije potrošačima / Servisna mesta

### CG

#### **Korisničko uputstvo**

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

### МК

#### **Упатство за употреба**

Гарантен лист / Сервисни места

### AL

#### **Udhëzime për shfrytëzim**

Fletë garancie / Serviset e autorizuara

### SLO

#### **Navodila za uporabo**

Garancijski list / Servisna mesta

### EN

#### **User manual**





Hvala vam na odabiru Vivax grijачa vode. Nadamo se da će vam korištenje ovog uređaja pružiti užitak kao i ostali Vivax proizvodi.

Molimo Vas da pročitate ove upute kako bi osigurali optimalne performanse u korištenju vašeg uređaja. Pažljivo i potpuno pročitajte ove upute prije nego krenete koristiti uređaj. Sačuvajte upute za eventualne buduće potrebe. Ako prodajete ili poklanjate ovaj uređaj, obavezno proizvodu pridružite i ove upute.

## **1. VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE**

Osnovne mjere opreza moraju biti ispunjene tijekom korištenja ovog električnog uređaja.

Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i više ako su pod nadzorom ili su upućene kako koristiti aparat na siguran način i da u potpunosti razumiju opasnosti koje su u to uključene. Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili umnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene kako koristiti aparat na siguran način i razumiju opasnosti koje su u to uključene.

Djeca se ne smiju igrati uređajem

Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca ukoliko nisu starija od 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom.

- Uređaj se mora koristiti u skladu s ovim uputama i u skladu sa svim sigurnosnim upozorenjima. Pogrešna uporaba može uzrokovati ozljedu ili kvar uređaja.
- Koristite uređaj jedino s priloženim originalnim stalkom.
- Djeca moraju biti stalno pod nadzorom kako se nebi igrala s uređajem.
- Nemojte ostavljati uređaj priključen na napajanje. Odspojite utikač napajanja iz utičnice nakon uporabe ili prilikom održavanja uređaja. Prilikom odspajanja utikača, uvijek primite za utikač. Nemojte vući za kabel napajanja. Nakon uporabe, ostavite uređaj da se dobro ohladi.

- Prije nego uređaj odspojite sa napajanja, prekidač napajanja postavite u poziciju isključeno "0" (**OFF**).
- Nemojte priključivati utikač napajanja na električnu mrežu mokrim ili vlažnim rukama.
- Utikač napajanja i ostale kontrole ne smiju biti mokre ili vlažne. Ukoliko su vlažne, odmah pažljivo odspojite utikač napajanja iz utičnice i nemojte koristiti uređaj dok se potpuno ne osuši.
- Kako bi izbjegli opasnost od električnog udara, nikada nemojte uranjati kabel napajanja ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ako uređaj slučajno padne u vodu odmah ga odspojite sa napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.
- Nemojte držati zapaljive materijale poput papira ili plastike u blizini aparata.
- Postavite uređaj na stabilnu, i hladnu površinu. Nemojte ga postavljati na rub stola ili police. Različiti vanjski utjecaji mogu uzrokovati pad uređaja.
- Molim vas da ne dodirujete vruće površine uređaja. Uređaj držite uvijek za ručku.
- Za vrijeme rada uređaja, može doći do prskanja vrele vode i pare.
- Nemojte ostavljati uređaj u radu bez nadzora. Ukoliko u prostoriji za vrijeme rada uređaja borave djeca, tada obratite posebnu pozornost na njihovu sigurnost. Držite kabel napajanja uređaja podalje od dohvata male djece.
- Nemojte dozvoliti djeci uporabu uređaja.
- Pohranite uređaj i kabel napajanja na mjesta koja nisu dostupna djeci mlađoj od 8 godina.
- Koristite samo pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Provjerite da napajanje naznačeno na naljepnici uređaja odgovara napajanju vaše električne mreže.

- Kako bi spriječili bilo kakvu štetu na Vašem uređaju, nemojte koristiti produžni kabel koji je namjenjen za nižu snagu od nazivne snage uređaja. Priključite uređaj na ispravnu uzemljenu utičnicu.
- Na uređaju nemojte obavljati nikakve druge operacije osim čišćenja i održavanja. Ne pokušavajte popravljati uređaj, ugađati ili mijenjati dijelove unutar uređaja. Za servisne radnje kontaktirajte ovlaštenog servisera.
- Izbjegavajte presavijanje ili gnječenje kabela napajanja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije nemojte koristiti uređaj. Kabel mora zamijeniti proizvođač ili serviser.
- Spriječite izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj toplini, vlazi, prašini, oštrim predmetima i sl.
- Nemojte smještati uređaj u blizini grijalice, plamenika, električne ploče ili u blizini pećnice.
- Nemojte stavljati kabel napajanja da visi sa ruba stola ili police.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenim prostorima.
- **UPOZORENJE:** Nemojte prepuniti posudu vodom jer kipuća voda može prskati izvan posude.
- Nikada nemojte uključivati uređaj ako je posuda prazna.
- Posudu punite samo s čistom vodom. Korištenje drugih tekućina može oštetiti uređaj.
- Ne uranajte aparat u vodu tijekom čišćenja.
- Izbjegavajte prolijevanje bilo kakve tekućine po uređaju ili njegovim dijelovima i konektorima. Ukoliko se to dogodi, nemojte koristiti uređaj prije nego se uređaj ili dijelovi potpuno osuše
- Nemojte prekrivati uređaj tijekom uporabe.
- Tijekom prve uporabe, može se pojaviti određeni miris. To je normalno i ubrzo će nestati.
- Uvijek provjerite da uređaj na podlozi stoji stabilno.

- Za vrijeme rada, uređaj postaje vruć. Treba izbjegavati dodirivanje uređaja, dodirujte samo ručke i prekidače na uređaju. Dok koristite uređaj, držite ga samo za ručicu.
- Nakon uporabe, uređaj ostaje vruć određeno vrijeme. Nemojte dodirivati uređaj!
- Nemojte premještati ili pomicati uređaj za vrijeme rada.
- Vaš uređaj namijenjen je isključivo za kućnu uporabu. Nemojte ga koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
- Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim prostorima, kao što su:
  - Kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
  - Uporaba od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim prostorima;
  - Upotreba u seoskim kućama za iznajmljivanje;
  - Upotreba u prostorima koji nude „noćenje s doručkom“.
- Bilo koji kvar, pukotina ili ogrebotina nastale kao posljedica pada ili udarca proizvoda smatraju se korisničkom pogreškom. Vivax ne prihvata odgovornost za takve kvarove i takvi kvarovi su isključeni iz jamstva.
- Kada odspajate uređaj sa napajanja, uvijek čvrsto primite za utikač, nemojte odspajati uređaj povlačeći za kabel napajanja.
- Izbjegavajte polijevanje tekućine po LCD zaslonu te podnožju kuhala s obzirom da voda može ući u podnožje i uzrokovati kvar.



### Oprez

**Ne dodirujte vruće površine na kućištu; koristite uređaj tako da ga držite samo za ručku.**

**Vrećica pakiranja uređaja nije igračka. Molimo vas da vrećicu od pakiranja držite podalje od djece kako biste spriječili potencijalnu opasnost gušenja i bilo kakvu nesreću.**

## 2. OPIS DIJELOVA



1. Gornji poklopac / Tipka za otvaranje
2. Prikaz indikatora temperature i održavanja topline
3. Tipka za održavanje topline
4. Tipka za podešavanje temperature
5. Tipka za Uklj. / Isklj. (On/Off)
6. Ručka
7. 360° postolje sa spremištem kabela napajanja
8. Prikaz razine vode

### Opis uređaja

Gornji opis i crtež je samo za informaciju. Vaš uređaj se može nešto razlikovati od gore prikazanog, ali namjena i funkcije uređaja su iste. Namjena uređaja je zagrijavanje vode.

### 3. UPORABA UREĐAJA

#### Posebne sigurnosne upute

- Uvijek stavljamte hladnu i čistu vodu u uređaj.
- Nivo vode mora biti između ozunaka MAX. i MIN.
- Uvijek isključite uređaj na sklopki za Uključenje/Isključenje prije nego ga podignite sa baze napajanja.
- Uvijek provjerite da je gornji poklopac dobro zatvoren prije početka uporabe.
- Kućište i vanjska strana uređaja za vrijeme uporabe ne smije biti mokra.
- Kućište uređaja uvijek mora biti ispravno postavljeno na bazu (stalak).

#### Prva uporaba

Prije početka korištenja uređaja, napunite kuhalo hladnom vodom i dva puta kuhatjte vodu bez da koristite prokuhanu vodu. Bacite proključalu vodu te ponovite proces.

Kuhalo uvijek mora biti isključeno prije samog punjenja vodom.

1. Napunite kuhalo vodom do željene razine. Nemojte previše napuniti kuhalo kako ne bi došlo do izljevanja ključale vode. Provjerite oznake maksimalne razine vode kako ne biste previše napunili kuhalo. Kuhalo možete puniti preko lijevka za izljevanje vode ili otvaranjem poklopca. Nakon što ste napunili kuhalo zatvorite poklopac jer se u protivnom kuhalo neće uključiti.
2. Nemojte puniti količine manje od 0.5 litara vode (indikator "min") kako bi se izbjeglo da kuhalo radi "na suho". Nemojte puniti količine veće od 1.8 litara vode (indikator "max").
3. Kuhalo ima ugrađeno automatsko isključenje u slučaju pregrijavanja, te će se isključiti ukoliko grijач radi s nedovoljnom količinom vode. Uvijek pripazite da u kuhalu ima dovoljno vode. Ukoliko dođe do automatskog isključenja uređaja, kuhalo isključite sa napajanja te ga ostavite da se ohladi 5 do 10 minuta. Nakon toga, nadopunite kuhalo vodom, te će kuhalo nastaviti raditi normalno.
4. Nakon što je voda zakipjela, kuhalo će se automatski isključiti.
5. Isključite kuhalo sa napajanja.  
Ne podižite poklopac za vrijeme izljevanja vode.  
U slučaju prevelike količine vode u kuhalu može doći do izljevanja.  
Kuhalo koristite isključivo u uspravnom položaju.

### UPORABA

1. Postavite kuhalo za vodu na vodoravnu površinu za korištenje.
2. Otvorite poklopac i ulijte vodu u kuhalo za vodu.
3. Spojite se s napajanjem, udite u sučelje postavki i pritisnite tipku za uključivanje (možete odabrati temperaturu koja vam je potrebna pritiskom na sučelje postavki)
4. Skinite kuhalo sa postolja.

#### Napredna uporaba:

1. Prikaz temperature  : Prikaz stvarne temperature i podešene temperature.
2. Indikator održavanja topline  : Prikaz održavanja topline.
3. Tipka za održavanje topline  : Kratko pritisnite tipku za zagrijavanje, uređaj daje zvučni signal i zaslon prikazuje 100°C, nakon dva bljeska, zaslon prikazuje temperaturu u stvarnom vremenu, a LED svjetlo treperi. Nakon odabira željene temperature, automatski ulazi u stanje održavanja topline. Vrijeme održavanja topline je 2 sata, kada je temperatura ispod 5 stupnjeva, voda se nastavlja zagrijavati. Ovaj ciklus se nastavlja dok ne istekne vrijeme održavanja topline.

4. Tipka za podešavanje temperature  : Kratko pritisnite za odabir temepratur 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C. LED svjetlo prikazuje relevantne boje zelenu, plavu, žutu, ljubičastu i crvenu.
5. Tipka za Uklj. / Isklj. (On/Off)  : U stanju napajanja, kratko pritisnite gumb za uključivanje, uređaj daje zvučni signal i zaslon prikazuje 100°C, Nakon što dva puta zabilica, zaslon prikazuje trenutnu temperaturu u stvarnom vremenu i počinje zagrijavati vodu. Nakon što se voda zagrije, uređaj će se oglasiti sa dva zvučna signala. (Ako je kuhalo za vodu uključeno i ne izvrši se nikakva operacija unutar 1 minute, kuhalo za vodu automatski ulazi u stanje pripravnosti.)

*Bilješka: U načinu održavanja topline, nakon kuhanja vode na zadanoj temperaturi, počinje funkcija memorije. Unutar deset puta kada se uređaj ponovno uključi, temperatura ne smije biti ispod 8 stupnjeva. Funkcija održavanja topline nastavlja rad koji je postavljen prošli put. Ako želite zaustaviti funkciju, isključite način održavanja topline.*

## 4 ODRŽAVANJE, POPRAVAK I UPORABA

- Ne pokušavajte otvariti i popravljati uređaj.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ukoliko je neispravan ili ukoliko je došlo do oštećenja kućišta ili bilo kojeg drugog dijela uslijed pada. Kontaktirajte ovlašteni servis.
- Nemojte sami mijenjati oštećen kabel ili utikač, obratite se ovlaštenom servisu.
- Nemojte nositi ili vući uređaj držeći ga za kabel napajanja.
- Odskopjite utikač napajanja tako da čvrsto povučete utikač iz utičnice. Nikada nemojte vući za kabel
- Odskopjite uređaj sa napajanja kada nije u uporabi.

## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvijek prije početka bilo kakvog čišćenja ili održavanja, odspojite uređaj sa napajanja i pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Očistite unutrašnjost kuhalo koristeći meku spužvu natopljenu u otopini deterdženta, a zatim ju isperite vodom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili slične oštре predmete za čišćenje grijača.
- Koristite suhi ili vlažni ručnik za čišćenje vanjskog dijela kuhalo za vodu. Nemojte koristiti kemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje vanjske površine uređaja.
- Ne uranajajte uređaj u vodu.

### Čišćenje kamenca

Redovno čišćenje kamenca omogućit će dugotrajnost kuhalo kao i kvalitetan rad. Kuhalo čistite svaka četiri tjedna, a po potrebi i češće.

### Uklanjanje kamenca pomoću octa

Napunite kuhalo do oznake "max" mješavinom 1/3 octa i 2/3 vode. Uključite uređaj i pustite da se sam automatski isključi.

1. Mješavinu octa i vode ostavite preko noću u kuhalu.
2. Ujutro bacite vodu.
3. Napunite kuhalo čistom vodom do oznake "max" te pustite da proključa.
4. Bacite proključalu vodu.
5. Isperite unutrašnjost kuhalo pomoću čiste vode.

Ukoliko ne podnosite miris octa, kuhalo možete očistiti pomoću limunske kiselina

## **Uklanjanje kamenca pomoću limunske kiseline**

1. Napunite kuhalo vodom do oznake "max". Dodajte jednu jušnu žlicu limunske kiseline te pustite da voda prokluča.
2. Bacite proklučalu mješavinu vode.
3. Napunite kuhalo čistom vodom do oznake "max" te pustite da prokluča.
4. Bacite proklučalu vodu.
5. Isperite unutrašnjost kuhalja pomoću čiste vode.

**Upozorenje!** Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca ukoliko nisu pod nadzorom.

## **6. PREPORUKE ZA UČINKOVITO KORIŠTENJE I UŠTEDU ENERGIJE**

- Uvijek odspojite uređaj sa napajanja kada uređaj ne koristitie.
- Kamenca i naslage negativno utječe na učinkovitost rada uređaja. To uzrokuje veću potrošnju energije. Kamenac i onaslage redovito čistite prema uputama o održavanju uređaja.

## **7. RUKOVANJE PRI TRANSPORTU**

Uređaj transportirajte u originalnoj kutiji ili omotan u zaštitnoj ambalaži ili mekanoj krpi.

Neispravna ambalaža može uzrokovati oštećenje vanjske površine uređaja.

### **OPASKA:**

Bilo koji kvar ili šteta nastala tijekom transporta uređaja nakon isporuke proizvoda, ide na teret i odgovornost kupca te nije pokrivena jamstvom.

## **8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

<b>Model</b>	<b>WH-181CX</b>
<b>Napon, Frekv.</b>	<b>220-240V AC, 50/60Hz</b>
<b>Snaga</b>	<b>1850 - 2200 W</b>
<b>Kapacitet</b>	<b>1,8L</b>
<b>Klasa zaštite</b>	<b>I</b>

## **9. ZBRINJAVANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispрavnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni

ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na [www.elektrootpad.com](http://www.elektrootpad.com) i [info@elektrootpad.com](mailto:info@elektrootpad.com) ili pozivom na broj 062 606 062.

## **10. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI**

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama i Regulativama.

EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka:  
[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)







Hvala vam na izboru Vivax grijачa vode. Nadamo se da će vam upotreba ovog uređaja olakšati pripremu kafe i pružiti užitak kao i ostali Vivax proizvodi.

Pre upotrebe, pažljivo i u potpunosti pročitajte ova uputstva kako biste osigurali optimalne performanse u upotrebi vašeg uređaja. Sačuvajte uputstva za eventualnu upotrebu u budućnosti. Ako prodajete ili poklanjate ovaj uređaj, obavezno uz njega priložite i ova uputstva.

## **1. VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNA UPUTSTVA**

Osnovnih mera opreza morate da se pridržavate tokom upotrebe ovog električnog uređaja.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina jedino ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za upotrebu i svesne su potencijalnih opasnosti.

Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za upotrebu i svesne su potencijalnih opasnosti.

Deca ne smeju da se igraju uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca mlađa od 8 godina i kada nisu pod nadzorom

- Uređaj mora da se upotrebljava u skladu s ovim uputstvima i u skladu sa svim sigurnosnim upozorenjima. Pogrešna upotreba može dovesti do povrede korisnika ili kvara uređaja.
- Koristite uređaj jedino s priloženim originalnim stalkom.
- Deca trebaju da budu stalno pod nadzorom i ne smeju da se igraju s uređajem.
- Nemojte ostavljati uređaj priključen na napajanje. Isključite utikač napajanja iz utičnice posle upotrebe ili prilikom čišćenja uređaja. Prilikom isključivanja utikača, uvek uhvatite za utikač a nemojte nikad da vučete za kabl napajanja. Posle upotrebe, ostavite uređaj da se dobro ohladi.

- Pre nego uređaj isključite sa napajanja, prekidač napajanja postavite u poziciju isključeno "0" (**OFF**).
- Nemojte da priključujete utikač napajanja na električnu mrežu mokrim ili vlažnim rukama.
- Utikač napajanja i ostale kontrole ne smeju da budu mokre ili vlažne. Ukoliko su vlažne, odmah pažljivo isključite utikač napajanja iz utičnice i nemojte da koristite uređaj dok se potpuno ne osuši.
- Kako bi izbegli opasnost od električnog udara, nikada nemojte da uranjate kabl napajanja ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ako uređaj slučajno padne u vodu, odmah isključite kabl iz utičnice i obratite se ovlašćenom servisu.
- Nemojte držati zapaljive materijale poput papira ili plastike u blizini uređaja ili u njemu.
- Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu. Nemojte ga postavljati na ivicu stola ili police jer iz nekog razloga može da bude oboren i time oštećen.
- Molimo vas da ne dodirujete vruče površine uređaja. Uredaj uvek držite za ručku.
- Za vreme rada uređaja, može da dođe do prskanja vrele vode i pare.
- Nemojte ostavljati uređaj u radu bez nadzora. Ukoliko u prostoriji, za vreme rada uređaja, borave deca - posebno obratite pažnju na njihovu bezbednost. Držite kabl napajanja uređaja dalje od dohvata male dece.
- Nemojte dozvoliti deci da koriste uređaj.
- Čuvajte uređaj i kabl napajanja na mestu koje nije dostupno deci mlađoj od 8 godina.
- Koristite samo pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Proverite da li vaš mrežni napon odgovara zahtevanom napajanju, naznačenom na nalepnici uređaja.

- Kako bi sprecili bilo kakvu štetu na Vašem uređaju, nemojte da koristite produžni kabl koji je namenjen za snagu nižu od nazivne snage uređaja. Priklučite uređaj na ispravnu, pravilno uzemljenu utičnicu.
- Na uređaju nemojte da obavljate nikakve druge operacije osim čišćenja i održavanja. Ne pokušavajte da popravljate uređaj, podešavate ili menjate delove unutar uređaja. Za servisne intervencije, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Izbegavajte presavijanje ili gnječenje kabla za napajanje.
- Ne ostavljajte uređaj na jako osunčanim, vlažnim, prašnjavim mestima
- Ne udarajte uređaj, ne grebite ga oštrim predmetima.
- Nemojte smeštati uređaj u blizini grejalice, plamenika, električne ploče ili rerne.
- Nemojte stavljati kabl napajanja da visi sa ruba stola ili police.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenim prostorima.
- **UPOZORENJE:** Nemojte prepuniti posudu vodom jer ključala voda može da prska van posude.
- Nikada nemojte da uključujete uređaj ako je posuda prazna.
- Posudu punite samo s čistom vodom. Korišćenje drugih tečnosti može da ošteti uređaj.
- Ne uranajte aparat u vodu tokom čišćenja.
- Izbegavajte prolijevanje bilo kakve tečnosti po uređaju ili njegovim delovima.
- Nemojte da prekrivate uređaj tokom rada.
- Tokom prve upotrebe, može se pojaviti neobičan miris. To je normalno i ubrzo će nestati.
- Uvek proverite da li uređaj na podlozi stoji stabilno.
- Za vreme rada, uređaj postaje vruć. Treba izbegavati dodirivanje uređaja, dodirujte samo ručke i prekidače na uređaju. Dok koristite uređaj, držite ga samo za ručicu



- Nakon upotrebe, uređaj ostaje vreo određeno vreme. Nemojte da dodirujete uređaj!
  - Nemojte premeštati ili pomerati uređaj za vreme rada.
  - Vaš uređaj namenjen je isključivo za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
  - Ovaj je uređaj namenjen upotrebi u domaćinstvu i sličnim prostorima, kao što su:
    - Priručne kuhinje za osoblje po firmama,
    - Sobe po hotelima, motelima,
    - Kuće i sobe za iznajmljivanje.
    - Sobe za iznajmljivanje po tipu "Krevet i doručak"
  - Bilo koji kvar, pukotina ili ogrebotina nastale kao posledica pada ili udarca po uređaju, smatraju se korisničkom greškom. Vivax ne prihvata odgovornost za takve kvarove i takvi kvarovi su isključeni iz garancije.
  - Kada odspajate uređaj sa napajanja, uvijek čvrsto primite za utikač, nemojte odspajati uređaj povlačeći za kabel napajanja.
- Izbegavajte polivanje tečnosti po LCD ekranu te podnožju kuhala s obzirom da voda može ući u podnožje i uzrokovati kvar.



### Oprez

**Ne dodirujte vruće površine na kućištu; koristite uređaj tako da ga držite samo za ručku.**

**Kesica pakovanja uređaja nije igračka. Molimo vas da kasicu pakovanja držite podalje od dece kako biste sprečili potencijalnu opasnost gušenja i bilo kakvu nesreću.**

## 2. OPIS DELOVA



- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Gornji poklopac / Dugme za otvaranje | 5. Dugme za Uklj. / Isklj. |
| 2. Pokazivač temperature i toplote      | 6. Ručka                   |
| 3. Dugme za održavanje toplote          | 7. 360° Baza sa kablom     |
| 4. Dugme za podešavanje temerature      | 8. Pokazivač nivoa vode    |

### Opis uređaja

Gornji opis i crtež je samo za informaciju. Vaš uređaj može nešto da se razlikuje od gore prikazanog, ali namena i funkcije uređaja ostaju iste. Namena uređaja je zagrevanje vode.

### 3. UPOTREBA UREĐAJA

#### Posebna sigurnosna uputstva

- Uvek stavlajte hladnu i čistu vodu u uređaj.
- Nivo vode mora da bude između oznaka MAX. i MIN.
- Uvek isključite uređaj na prekidaču za Uključenje/Isključenje pre nego uređaj podignite sa baze napajanja.
- Uvek proverite da je gornji poklopac dobro zatvoren pre početka upotrebe.
- Kućište i spoljna strana uređaja za vreme upotrebe ne sme da bude mokra.
- Kućište uređaja uvek mora da bude ispravno postavljeno na bazu (stalak).

#### Prva upotreba

Pre početka korišćenja uređaja, napunite kuvalo hladnom vodom i dva puta kuvajte vodu bez da koristite prokuvanu vodu. Bacite proključalu vodu te ponovite proces.

Kuvalo uvek mora da bude isključeno pre punjenja vodom.

1. Napunite kuvalo vodom do željene razine. Nemojte previše napuniti kuvalo kako ne bi došlo do izljevanja ključale vode. Proverite oznake maksimalne razine vode kako ne biste previše napunili kuvalo. Kuvalo možete da puniti preko levka za izljevanje vode ili otvaranjem poklopca. Nakon što ste napunili kuvalo zatvorite poklopac jer u protivnom grejač neće da se uključi.
2. Nemojte da punite količine manje od 0.5 litara vode (indikator "min") kako bi se izbeglo da kuvalo radi "na suvo". Nemojte puniti količine veće od 1.8 litara vode (indikator "max").
3. Kuvalo ima ugrađeno automatsko isključenje u slučaju pregrevanja, te će se isključiti ukoliko grejač radi s nedovoljnom količinom vode. Uvek pazite da u kuvalu ima dovoljno vode. Ukoliko dođe do automatskog isključenja uređaja, kuvalo isključite sa napajanja te ga ostavite da se ohladi 5 do 10 minuta. Nakon toga, nadopunite kuvalo vodom, te će kuvalo da nastavi s radom normalno.
4. Nakon što je voda zakuvala, kuvalo će automatski da se isključi.
5. Isključite kuvalo sa napajanja.

Ne podižite poklopac za vreme izljevanja vode.

U slučaju prevelike količine vode u kuvalu može da dođe do izljevanja.

Kuvalo koristite isključivo u uspravnom položaju.

### UPOTREBA

1. Postavite kuvalo na horizontalnu površinu za upotrebu.
2. Otvorite poklopac i sipajte vodu u kuvalo.
3. Priklučite na napajanje, udite u podešavanje funkcija i izaberite funkciju za ključanje vode (možete da izaberete temperaturu koja vam je potrebna u podešavanju)
4. Skinite čajnik sa baze za upotrebu ugrejane vode.

#### Napredna upotreba:

1. Prikaz temperature  : Prikazuje stvarnu i podešenu temperaturu.
2. Indikator grejanja  : Svetli kada se voda zagreva.
3. Dugme za održavanje toplosti  : Kratko pritisnite dugme da pokrenete funkciju, oglasiće se zvučni signal, ekran će da pokazuje 100°C, a nakon dva treptaja ekran počinje da prikazuje stvarnu temperaturu i LED svetlo da trepće. Nakon izbora željene temperature, automatski se ulazi u stanje održavanja toplosti. Vreme održavanja temperature vode je 2 sata, kada je temperatura niža 5 stepeni od zahtevane, voda nastavlja da se zagревa. Ovaj ciklus se nastavlja dok ne istekne vreme održavanja.

4. Dugme za podešavanje temperature : Kratko pritisnite da izaberete temperaturu grejanja vode 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C. LED svetlo svetleće odgovarajućom bojom Zelena, Plava, Žuta, Ljubičasta i Crvena.
5. Dugme za Uključivanje / Isključivanje : Kada je kuvalo priključeno na napajanje za uključenje kratko pritisnite Dugme za uključivanje, nakon dva treptaja, ekran prikazuje stvarnu temperaturu u realnom vremenu i ulazi se u stanje ključanja vode. Kada se voda zagreje, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom dva puta. (Ako je kuvalo uključeno i nijedna operacija se ne izvrši u roku od 1 minuta, kuvalo automatski prelazi u stanje pripravnosti.)

**Napomena:** U režimu održavanja toplote, nakon ključanja vode do podešene temperature, pokreće se zapamćena funkcija. U roku od deset puta kada se uređaj ponovo uključi, temperatura ne sme biti ispod 8 stepeni. Funkcija održavanja toplote nastavlja da radi kako je podešena poslednji put. Ako želite da zaustavite funkciju, isključite režim održavanja toplote.

## 4 ODRŽAVANJE, POPRAVKA I UPOTREBA

- Ne pokušavajte da otvarite i popravljate uređaj.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ukoliko je neispravan ili ukoliko je došlo do oštećenja kućišta ili bilo kojeg drugog dela uslijed pada. Kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Nemojte sami menjati oštećen kabl ili utikač, obratite se ovlašćenom servisu.
- Nemojte nositi ili vući uređaj držeći ga za kabl napajanja.
- Odskopjite utikač napajanja tako da čvrsto povučete utikač iz utičnice. Nikada nemojte vući za kabl
- Odskopjite uređaj sa napajanja kada nije u upotrebi.

## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek, pre početka bilo kakvog čišćenja ili održavanja, isključite uređaj iz utičnice i pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Očistite unutrašnjost kuvala za vodu mekim sunđerom i deterdžentom, a zatim ga isperite vodom. Nemojte koristiti abrazivne ili slične predmete za čišćenje grejača kuvala.
- Koristite suv ili vlažan peškir da očistite spoljašnjost. Nemojte koristiti hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje za čišćenje spoljašnje površine uređaja.
- Ne potapljajte uređaj u vodu.

### Odstranjivanje kamenca:

Redovno čišćenje kamenca omogućice dugotrajnost kuvala kao i kvalitetan rad. Kuvalo čistite najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće.

### Skidanje kamenca pomoću sirčeta:

Napunite kuvalo do oznake "max" mešavinom 1/3 sirčeta i 2/3 vode. Uključite uređaj i pustite da se sam automatski isključi.

1. Mešavinu sirčeta i vode ostavite preko noću u kuvalu.
2. Ujutro ispraznjite kuvalo.
3. Napunite kuvalo čistom vodom do oznake "max" i pustite da proključa.
4. Bacite proključalu vodu.
5. Isperite unutrašnjost kuvala čistom vodom.

Ukoliko ne podnosite miris sirčeta, kuvalo možete očistiti i pomoći limunske kiseline.

## **Uklanjanje kamenca pomoću limunske kiseline:**

1. Napunite kuvalo vodom do oznake "max". Dodajte jednu supenu kašiku limunske kiseline i pustite da voda prokluča
2. Ispraznite kuvalo.
3. Napunite kuvalo čistom vodom do oznake "max" i pustite da prokluča.
4. Bacite proklučalu vodu.
5. Isperite unutrašnjost kuvala čistom vodom.

### **Upozorenje!**

Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca, ukoliko nisu pod nadzorom!.

## **6. PREPORUKE ZA EFIKASNU UPOTREBU I UŠTEDU ENERGIJE**

- Uvek isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite.
- Naslage kamenca negativno utiču na efikasnost grejača. To uzrokuje veću potrošnju energije. Naslage kamenca redovno čistite prema uputstvima o održavanju uređaja.

## **7. RUKOVANJE PRI TRANSPORTU**

Uređaj transportujte u originalnoj kutiji ili umotan u zaštitnu ambalažu ili mekanu krpu kaok ne bi došlo do oštećenja spolajšnje površine uređaja.

### **Napomena:**

**Bilo koji kvar ili šteta, nastali tokom transporta uređaja posle isporuke proizvoda, idu na teret i odgovornost kupca i nisu pokrivena garancijom.**

## **8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

<b>Model</b>	<b>WH-181CX</b>
<b>Napon, Frekven.</b>	<b>220-240V AC, 50/60Hz</b>
<b>Snaga</b>	<b>1850 - 2200 W</b>
<b>Kapacitet</b>	<b>1,8L</b>
<b>Klasa zaštite</b>	<b>I</b>

## **9. PRIJATELJSKI ODNOS PREMA OKOLIŠU**



Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koje mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju obratite se prodavcu ili najbližem centru za prikupljanje i reciklažu EE otpada.

## **10. IZJAVA O USKLAĐENOSTI**

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim evropskim normama i u skladu je sa svim važećim direktivama i regulativama.

Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.

Telefon: 011 20 70 600

Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596

E-mail: prodaja@kimtec.rs.







Faleminderit që zgjodhët Vluesen Elektrike Vivax. Shpresojmë që kjo pajisje t'jua bëjë jetën të lehtë si të gjitha produktet e tjera Vivax.

Ju lutemi, lexoni plotësisht këtë manual për të marrë performancë të plotë nga pajisja juaj ruajeni atë një vend të sigurt për referencë të mëtejshme.

## 1. PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME

Gjatë përdorimit të një pajisjeje elektrike duhet të respektohen masat themelore të sigurisë

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës nga 8 vjeç e lart nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë dhënë udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira.

Pajisja mund të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, vetëm nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë dhënë udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet e përfshira.

Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët përveç nëse janë më të vjetër se 8 vjeç dhe të mbikëqyrur.

- Pajisja duhet të përdoret në përputhje me udhëzimet e dhëna në manualin e përdorimit. Përdorimi i gabuar ose i gabuar mund të shkaktojë lëndime.
- Përdoren këtë pajisje vetëm me bazën e ofruar.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Mos e lini pajisjen tuaj të lidhur në prizë. Hiqeni nga priza kur nuk është në përdorim dhe kur kërkon servisim. Gjatë shkëputjes nga priza, përdorni kokën e spinës në vend të kabllos dhe lëreni pajisjen tuaj të ftohet.
- Përpara se ta shkëputni pajisjen nga priza, kthejeni butonin **On/Off** në pozicionin "0" (**OFF**).
- Mos e futni ose mos e tërhiqni spinën me duar të lagura.
- Asnjëherë mos i lini të lagura terminalet elektrike të pajisjes suaj. Nëse lagen, shkyçeni dhe mos e përdorni

para se të thahet tërësisht.

- Që të shhangni goditjen elektrike, mos e zhytni kabllon dhe prizën në ujë ose lëngje tjera.
- Nëse pajisja rastësisht bie në ujë, shkyçeni menjëherë dhe kontaktoni riparuesin e autorizuar para se ta përdorni përsëri.
- Mos mbani materiale që djegën lehtë si letër ose plastikë në ose afër pajisjes.
- Vendoseni pajisjen në sipërfaqe stabile, të rrafshët dhe të ftohtë. Mos e vendosni në kënd të tavolinës ose sipërfaqes së kuzhinës. Fryrja e erës ose goditja mund të shkaktojnë pajisjen tuaj të bjerë.
- Ju lutemi mos e prekni sipërfaqen e nxehthë; përdorni pajisjen duke mbajtur dorezën.
- Kini kujdes me avullin gjatë përdorimit.
- Mbajeni pajisjen tuaj dhe kabllon e saj larg fëmijëve.
- Mos i lini fëmijët të përdorin pajisjen.
- Mbajini fëmijët larg këtij produkti dhe mos i lejoni të térheqin kabllon elektrike ose të prekin pajisjen.
- Mos lejoni kurrë fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Ruani pajisjen dhe kabllon e saj në vend ku nuk kanë qasje fëmijë më të vegjël se 8 vjet.
- Përdorni vetëm aksesorët e prodhuar ose të rekomanduar nga prodhuesi.
- Sigurohuni që voltazhi i treguar në aparatin elektrik të përputhet me fuqinë e rrymës në vendin tuaj
- Për të parandaluar ndonjë dëmtim të pajisjes suaj, mos përdorni kabllo zgjatues që japid rrymë të pamjaftueshme. Lidheni njësinë me një prizë aktive të tokëzuar.
- Mos kryeni asnjë operacion në pajisjen tuaj përvëç pastrimit dhe mirëmbajtjes. Mos u përpinqi të riparoni, kalibroni ose zëvendësoni pjesët e pajisjes suaj.
- Ju lutemi kontaktoni me një personel të kualifikuar.
- Shhangni çdo veprim që mund të dëmtojë kabllon dhe spinën e pajisjes.
- Nëse kabllo e furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të

zëvendësohet nga prodhuesi ose agjenti i tij i shërbimit ose personeli po aq kompetent për të parandaluar çdo situatë të rrezikshme.

- Mbroni pajisjen tuaj dhe kabllon e saj nga nxehësia, rrezet direkte të diellit, lagështia, objektet e mprehta etj.
- Mos lejoni që kabllo të varet mbi skaje të tavolinës ose banakut.
- Asnjëherë mos e lëvizni pajisjen duke e tërhequr kabllon dhe sigurohuni që kabllo të mos ngatërrohet.
- Pajisjet duhet të vendosen në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë.
- Mos e vendosni pajisjen mbi dhe afër burimeve të drejtpërdrejta të nxehësisë si soba, kaldajë dhe furra. Mos lejoni që pajisja të kontaktojë me pajisje të tjera.
- Mos e përdorni vluesen e ujit në ambient të jashtëm.
- **PARALAJMËRIM:** Mos e mbushni plotësisht pajisjen pasi uji i vluar mund të rrjedhë vrullshëm .
- Mos e përdorni pajisjen pa ujë ose të zbrazët.
- Përdorimi i lëngjeve të tjera përveç ujit mund të dëmtojë pajisjen.
- Mos e zhytni pajisjen në ujë gjatë pastrimit.
- Shmangni derdhjen e ndonjë lëngu në pjesët lidhëse të pajisjes.
- Baza dhe pjesa e jashtme e vlueses elektrike nuk janë rezistente ndaj ujit, mbajeni të thatë gjatë gjithë kohës.
- Gjatë përdorimit të parë, mund të ketë erë nga ngrohësi i pajisjes. Kjo eshte normale.
- Gjatë përdorimit të vlueses, përdorni vetëm nga doreza e tij.
- Sigurohuni që pajisja të jetë e stabil.
- Kushtojini vëmendje sipërfaqes së pajisjes pasi mund të jetë e nxehë pas përdorimit.
- Mos e hiqni pajisjen gjatë përdorimit.
- Pajisja juaj është paraparë vetëm për përdorim shtëpiak. Mos e përdorni për qëllime komerciale ose industriale.



- Kjo pajisje është paraparë për përdorim shtëpiak ose për përdorime të ngjashme si ato në vijim:
  - Zonat e kuzhinës së stafit në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune,
  - Shtëpitë e fermerëve,
  - Zonat e përdorura nga klientët në hotele, motele, bujtina, zona të ngjashme banimi
  - Konviktet dhe ambjentet e pushimit
- Çdo mosfunkcionim, çarje ose gërvishtje e shkaktuar si rezultat i rënies ose goditjes pas dorëzimit të produktit te konsumatori konsiderohet si gabim i përdoruesit
- Kompania jonë nuk pranon përgjegjësi për keqfunkcionimet e shkaktuara nga arsyet e lartpërmendura dhe për këtë arsyе keqfunkcionime të tilla përjashtohen nga garancia.
- Kur shkëputni kabllon e rrymës së vlueses, kapeni dhe tërhiqni spinën, jo kabllin.

Ju lutemi shhangni spërkatjen e lëngut në tabelën LCD dhe vendin e shtypur të tastit në procesin e funksionimit. Për shkak se uji mund të zhytet në produkt, bën që funksioni të jetë i pazakontë



### Kujdes!

**Mos prekni sipërfaqen e nxeh të të pajisjes!  
Përdorni vetëm dorezen e pajisjes .**

**Asnjëherë mos i përdorni çantat në paketimin e pajisjes si lodër. Ju lutemi mbajini larg fëmijëve për të të parandaluar ndonjë aksident.**

## 2. PËRSHKRIMI I PAJISJES



- 1. Kapak i sipërm/ Butoni i lëshimit
- 2. Ekrani i treguesit të temperaturës dhe të ngrohtësisë
- 3. Butoni Mbaj ngrohtë
- 4. Butoni i rregullimit të temperaturës
- 5. Butoni i ndezjes (On/Off)
- 6. Doreza
- 7. Baza 360° me kabllo
- 8. Treguesi i nivelistës ujut

### Përshkrimi i pajisjes

Ky përshkrim është vetëm për referencë.

Vluesja juaj elektrike mund të jetë i ndryshëm nga figura e mësipërme, por përdorimi dhe funksionaliteti mbeten të njëjtë.

### 3. PËRDORIMI I PAJISJES

#### **Udhëzime të veçanta sigurie për vluesen.**

- Përdorni vetëm ujë të ftohtë kur mbushni pajisjen.
- Niveli i ujit duhet te jet vetem me shenje ne paisje MAX. ose MIN.
- whFikeni vluesen përpara se ta hiqni nga baza
- Sigurohuni gjithmonë që kapaku të jetë i mbyllur mirë
- Baza dhe pjesa e jashtme e vlueses nuk duhet të laget.
- Trupi i vlueses të përdorur duhet të përputhet me bazën e vlueses.

#### **Përdorimi i parë i vlueses elektrike**

Para përdorimit të parë, mbusheni vluesen me ujë të pastër deri në kapacitetin maksimal dhe vlojeni. Hidhni ujin dhe përsërisni procesin.

Vluesja duhet të shkëputet gjithmonë nga priza kur mbushni ose shtonit ujë.

1. Mbushni vluesen me ujë në nivelin e dëshiruar. Mos e mbushni tepër ose do të ketë rezik derdheje ose sperkatje. Treguesi i nivelit të ujit do t'ju ndihmojë të matni sasinë e duhur. Mund ta mbushni vluesen nëpërmjet grykës ose pasi të keni hapur kapakun. Mos harroni të mbylli kapakun pas mbushjes, përndryshe vluesja nuk do të fiket automatikisht pas përdorimit.
2. Mos mbushni me më pak se 0,5 litra ujë (deri në treguesin "min") për të parandaluar tharjen e vlueses gjatë punës. Mos e mbushni me më pak se 1,8 litra ujë (deri në treguesin "maksimum").
3. Është vendosur një ndërprerës automatik sigurie për mbrojtje nga mbinxehja, ai do të funksionojë nëse vluesja është i ndezur kur ka ujë të pamjaftueshëm. Gjithmonë sigurohuni që uji brenda vlueses të mbulojë shenjën minimale në matësinë e treguesit të nivelit të ujit. Nëse mbyllja automatike e sigurisë ka funksionuar, fikeni vluesen, shkëputeni nga priza dhe lëreni vluesen të ftohet për 5 deri në 10 minuta. Rimbushja dhe ndezja, vluesja do të funksionojë si zakonisht.
4. Pas vluarjes, vluesja fiket automatikisht.
5. Shkëputni vluesen nga furnizimi me energji elektrike.  
Mos e hapni kapakun kur derdhni ujin  
Nëse vluesja është e tejmbushur, uji i vluar mund të derdhet.  
Vluesja duhet të përdoret vetëm me mbajtësen e ofruar.

#### **FUNKSIONIMI**

1. Vendoseni vluesen në një sipërfaqe horizontale për përdorim.
2. Hapni kapakun dhe derdhni ujë në aparat.
3. Lidheni me energjinë, futni ndërfaqen e cilësimeve dhe shtypni butonin për ujë të vluar (mund të zgjidhni temperaturën që ju nevojitet duke shtypur ndërfaqen e cilësimit)
4. Hiqeni aparatin për pirje.

#### **Funksionim i avancuar:**

1. Shfaqja e temperaturës : Shfaqja e temperaturës aktuale dhe temperaturës së caktuar.
2. Treguesi i mbajtjes së ngrohtë : Shfaqja e modalitetit të mbajtjes së ngrohtë.
3. Keep warm button : Shtypni shkurt butonin e ngrohtë, sinjalizuesi jep sinjal bip dhe ekran tregon 100°C, pas dy ndezjeve, temperaturën e ekranit në kohë reale dhe drita LED është në gjendje pulsuese. Pas zgjedhjes së temperaturës së kërkuar, ajo automatikisht hyr në gjendje të ngrohtë. Koha e rruajtjes së nxehësisë është 2 orë, kur temperatura është nën 5 gradë, uji vazhdon të nxehet. Ky cikël vazhdon derisa të përfundojë koha e mbajtjes së ngrohtë

4. Butoni i rregullimit të temperaturës  : Shtypni shkurt për të zgjedhur temperaturën 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C. Drita LED tregon ngjyrën përkatëse jeshile, blu, të verdhë, vjollcë dhe të kuqe.
5. Butoni i ndezjes (On/Off)  : Në gjendjen e energjisë, shtypni shkurt butonin e ndezjes, sinjalizuesi jep sinjal bip dhe ekrani tregon 100°C. Pas dy ndezjeve, ekrani shfaq temperaturën aktuale në kohë reale dhe hyn në gjendjen e ujit të vluar. Pasi uji të jetë ngrohur, pajisja do të bie dy herë. (Nëse vluesja është e ndezur dhe nuk kryhet asnjë veprim brenda 1 minute, vluesja hyn automatikisht në modalitetin e gatishmërisë.)

**Shënim:** Në modalitetin e mbajtjes së ngrohtë, pasi të keni vluar- ujin në temperaturën e caktuar, fillon funksioni i kujtesës. Brenda dhjetë herë kur pajisja ndizet përsëri, temperatura nuk duhet të jetë nën 8 gradë. Funksioni i mbajtjes së ngrohtë vazhdon funksionin e caktuar herën e fundit. Nëse dëshironi të ndaloni funksionin, çaktivizoni modalitetin mbajeni të ngrohtë.

## 4. MIRËMBAJTJA, RIPARIMI DHE PËRDORIMI

- Asnjëherë mos u përpinqi ta hapni dhe riparoni pajisjen tuaj kur ajo nuk funksionon.
- Ju lutemi, mos e përdorni pajisjen në rast thyerjeje ose çarjeje kur ajo bie ose godet me një send të fortë. Kontaktoni shërbimin e autorizuar.
- Mos e ndërroni kabllon ose spinën e démtuar, kontaktoni shërbimin e autorizuar.
- Mos e mbanai pajisjen duke mbajtur kabllon e saj.
- Hiqeni pajisjen nga priza duke e nxjerrë nga spina, jo kabllon e rrymës.
- Hiqeni pajisjen nga priza kur nuk është në përdorim.

## 5. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Përpara se të pastroni pajisjen, kthejeni butonin Ndez/Fik në pozicionin "O" (Off), hiqeni nga priza dhe prisni derisa pajisja juaj të ftohet.
- Pastroni pjesën e brendshme të aparatit me ujë me sfungjer të butë dhe detergjent, më pas shpëlajoni me ujë. Mos përdorni objekte gërryese ose të ngjashme për të pastruar ngrohësin e aparatit.
- Përdorni një peshqir të thatë ose të lagur për të pastruar pjesën e jashtme të aparatit. Mos përdorni pastrues kimikë ose gërryes për të pastruar sipërfaqen e jashtme të pajisjes.
- Mos e zhytni pajisjen në ujë.

### Pastrimi:

Pastrimi i irregullit do të sigurojë efikasitet si dhe do të zgjasë jetën e produktit tuaj. Duhet të bëhet të paktën çdo katër javë ose më herët nëse produktet përdoren shumë ose në zona me ujë të fortë.

#### **Pastrimi me uthull të zakonshme**

Mbushni vluesen deri në "max" me një përzierje të një pjesë uthull të zakonshme dhe dy pjesë ujë. Ndizeni dhe prisni që pajisja të fiket automatikisht.

1. Lëreni përzierjen të qëndrojë brenda në aparat gjatë natës.
2. Hidheni përzierjen të nesërmen në mëngjes.
3. Mbushni aparatin me ujë të pastër deri në shenjën "max" dhe zieni sërisht.
4. Hidhni ujin e zier për të hequr luspat dhe uthullën e mbetur.
5. Shpëlajeni pjesën e brendshme të aparatit me ujë të pastër.

#### **Pastrimi me acid citrik për përdorim shtëpiak:**

1. Mbushni vluesen deri në "max" me ujë. Vendosni 1 lugë gjelle acid citrik brenda dhe zieni ujin
2. Hidhni përzierjen

3. Mbushni vluesen me ujë të pastër deri në shenjën "max" dhe ziejeni përsëri.
4. Hidhni ujin e valuar për të hequr peshoren e mbetur dhe acidin citrik.

**Paralajmërim!** Operacionet e pastrimit dhe mirëmbajtjes nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.

## **6. REKOMANDIME PËR PËRDORIM EFIKAS DHE KURSIM TË ENERGJISË**

- Hiqeni nga priza pajisjen kur nuk është në përdorim.
- Guri gelqeror dhe mbetjet në pajisjen tuaj ndikojnë negativisht në efikasitetin e pajisjes. Kjo shkakton më shumë konsum të energjisë elektrike. Gëlqerosja dhe mbetjet në pajisje duhet të pastrohen shpesh.

## **7. TRAJTIMI DHE TRANSPORTI**

Pajisja duhet të transportohet në kutinë dhe ndarjet e saj origjinale ose të mbështjellë me një leckë të butë.

Paketimi i gabuar mund të shkaktojë dëmtim të sipërfaqes së jashtme të pajisjes.

**SHËNIM:**

NDONJË SHQYRTIM OSE DËMTIM I SHAKTUAR GJATË NGARKIMIT, SHKARKIMIT APO TRANSPORTIT PAS DËRGIMIT TË PRODUKTIT Klientit NUK mbulohet nga GARANCIA

## **8. SPECIFIKIMET TEKNIKE**

<b>Model</b>	<b>WH-181CX</b>
<b>Tensioni</b>	<b>220-240V AC, 50/60Hz</b>
<b>fufia</b>	<b>1850 - 2200 W</b>
<b>Kapaciteti</b>	<b>1,8L</b>
<b>Klasa mbrojtëse</b>	<b>I</b>

## **9. HEQJA E PAJISJEVE ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE**



Për të mbrojtur mjeshterin tonë dhe për të ricikluar sa më plotësisht lëndët e para të përdorura, konsumatorit i kërkohet të kthejë në sistemin publik të grumbullimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike, pajisjet e papërdorshme. Simboli i kryqëzuar tregon se ky produkt duhet të kthehet në pikën e grumbullimit të mbetjeve elektronike për ta ushqyer atë duke bërë riciklimin më të mirë të mundshëm të lëndës së parë

Duke siguruar këtë produkt ju do të parandaloni efektet e mundshme negative në mjeshtin dhe shëndetin e njeriut, të cilat përndryshe mund të shkaktohen për shkak të asnjësimit jo të duhur të atij produkti. Riciklimi i materialeve nga ky produkt do të ndihmojë në ruajtjen e një mjeshtë të shëndetsëm dhe burimeve natyrore.

Për informacion të detajuar rrëth koleksionit të produkteve EE kontaktoni M SAN Grupa d.o.o. ose tregtarit ku keni blerë produktin.

## **10. DEKLARATA E KONFORMITETIT TË BE-SË**

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standartet evropiane në fuqi dhe në përputhje me të gjitha direktivat dhe rregulloret në fuqi.

Deklarata e konformitetit të BE-së mund të shkarkohet nga lidhja e mëposhtme: [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)







Ви благодариме на изборот на Vivax Електричен бокал. Се надеваме дека користењето на овој уред ќе ви овозможи уживање како и за останатите Vivax производи и дека ќе ви го олесни припремањето на кафе.

Ве молиме прочитајте го ова упатство за да обезбедите оптимални перформанси со користење на вашиот уред. Внимателно и целосно прочитајте ги упатствата пред да почнете со користење на уредот. Сочувајте го упатството за во иднина. Ако го продавате или поклонувате овој уред задолжително приложете го ова упатство.

## **1. ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И СИГУРНОСНИ УПАТСТВА**

Основни мерки на претпазливост мораат да бидат исполнети за време на користење на овој електричен уред.

Овој уред може да се користи од страна на деца на возраст од 8 години и повеќе ако тие се под постојан надзор.

Уредот смее да го користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или ако одговорното лице за нивната сигурност ги упатила како сигурно да го користат апаратот и ако ги разбрале потенцијалните опасности на кој се изложени за време на користење на уредот.

Децата не смеат да играат со уред.

Чистењето и корисничкото одржување не смеат да ги вршат децата под 8 години и доколку не се под надзор.

- Уредот мора да се користи во согласност со ова упатство и е во согласност со сите сигурносни предупредувања. Погрешно користење може да предизвика повреда или дефект на уредот.
- Овој уред не е наменет да го користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности (вклучувајќи и деца) освен ако не се под надзор или доколку не добиле упатство за сигурно користење на уредот од страна на лицето одговорно за нивната сигурност
- Пред да го одспоите уредот од напојување,

прекидачот за напојување на уредот поставете го на позиција исклучено "0" (**OFF**).

- Немојте да го приклучувате утикачот за напојување на електрична мрежа со мокри или влажни раце.
- Немојте да го оставате уредот приклучен на напојување. Одспојте го од утикач за напојување послем користење или за време на чистење. При одспојување на утикачот, секогаш повлечете го утикачот а не кабелот за напојување. Послем користење, оставете го уредот добро да се олади.
- Утикачот за напојување и останатите контроли не смеат да бидат мокри или влажни. Доколку се влажни, веднаш внимателно исклучете го утикачот од штекер и немојте да го користите уредот додека во целост не се исуши.
- За да избегнете опасност од електричен удар, никогаш немојте да го потопувате кабелот за напојување или уредот во вода или било која друга течност.
- Ако уредот случајно падне во вода, веднаш исклучете го од напојување и контактирајте го овластениот сервис.
- Немојте да чувате запаливи материјали како хартија или пластика во близина на уредот.
- Поставете го уредот на стабилна и ладна површина. Немојте да го поставувате на рабовите на масата или столот. Различно надворешно влијание може да предизвика пад на уредот.
- Немојте да го оставате уредот вклучен без надзор. Доколку во просторијата за време на работа на уредот има деца во тој случај обратете посебно внимание на нивната безбедност.
- Никогаш немојте да дозволувате децата да си играат со уредот.
- Чистењето и одржување на уредот смее да го спроведуваат деца постари од 8 години само доколку се под надзор од возрасно лице.
- Немојте да им дозволите на децата да го користат уредот.
- Кога уредот е вклучен и е во работна состојба држете

ги децата подалеу од уредот и немојте да им дозволувате да го повлекуваат кабелот за напојување или да го допираат уредот.

- Чувајте го уредот и кабелот за напојување на места кои не се достапни за деца помали од 8 години.
- Користите само прибор кој е препорачан од страна на производителот.
- Проверите дали напојувањето кое е назначено на напепницата на уредот одговара со напојувањето на вашата електрична мрежа.
- За да спречите било каква штета на Вашиот уред, немојте да користите продолжен кабел кој е наменет за ниска моќ. Приклучете го уредот на исправен уземјен утикач.
- На уредот немојте да извршувате никакви други операции освен чистење и одржување. Немојте да пробувате да го поправите уредот, поправате или да ги менувате деловите во уредот. За сервис контактирајте го овластениот сервисер.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, за да избегнете потенцијална опасна ситуација немојте да го користите уредот. Кабелот мора да го замените кај производителот или сервисерот.
- Спречете изложување на уредот на директна сончева топлина, влага, прашина, оштри предмети и сл.
- Немојте да го ставате уредот во близина на греалка, пламен, електрична плоча или во близина на печка.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Немојте да го преполнувате садот со вода бидејќи водата што врие може да прска надвор од садот.
- Никогаш немојте да го вклучувате уредот доколку садот е празен.
- Садот полнете го само со чиста вода. Користење на други течности може да го ошетат уредот.
- Немојте да го потопувате апаратот во вода за време на чистење.
- Избегнувајте пролевање на било каква течност на уредот или на неговите делови.
- Немојте да го ставате поклопецот или да го

прекривате уредот за време на користење.

- За време на прво користење, може да се појави одреден мириз. Тоа е нормално и брзо ќе исчезне.
- Секогаш проверувајте дека уредот на подлогата стои стабилно.
- За време на работа, уредот станува топол. Треба да избегнувате да го допирате уредот, допирајте ги само рачката и прекидачот на уредот. Додека го користите уредот, држете го само за рачка.
- Немојте да го преместувате или поместувате уредот за време на користење.
- Вашиот уред исклучиво е наменет за домашно користење. Немојте да го користите за комерцијални или индустриски цели.
- Овој уред е наменет за користење во домаќинството и слични простори, како што се :
  - Кујнските простори во маркетите, фирмите и други работни опкружувања.
  - Користење од страна на гости во хотели, мотели и други станбени простори;
  - Во сеоски куќи за изнајмување,
  - Во простори кои нудат ноќевање со доручек .
- Било каков дефект, пукнатина или гребатина настаната како последица на пад или удар на производот се сметаат како корисничка грешка и Vivax не ја прифаќа одговорноста за таквиот вид на дефект.
- Избегнувајте да се истури течност на LCD екранот и подножјето на готвење, како вода може да влезе во база и да предизвика дефект.



### **Внимание**

**Немојте да ги допирате топлите површини на уредот; користите го уредот така што ќе го држите само за рачката.**

**Торбата за пакување на уредот не е играчка. Ве молиме, чувајте ја торбата за пакување подалеку од деца за да спречите потенцијален ризик од задушување и каква било несреќа**

## 2. ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ



1. Горниот капак/ Копче за ослободување
2. Приказ на индикатор за температура и топло
3. Копче - држи топло
4. Копче за прилагодување на температурата
5. Копче за напојување (вклучено/исклучено)
6. Рачка
7. 360° основа со складирање на кабел
8. Индикатор за нивото на водата

### Опис на уредот

Горенаведените опис и цртеж е само за информативни. Вашиот уред може нешто што е различно од погоре илустрација, но целта и функции на уредот остануваат исти.

Намената на уредот е правење на кафе или загревање на вода

### 3. КОРИСТЕЊЕ

#### Важни сигурносни упатства за користење на уредот

- Користите исклучиво ладна вода за полнење на бокалот.
- Нивото на вода мора да биде до зададеното ниво MAX и MIN.
- Исклучете го уредот пред да го поместувате од подножјето.
- Поклопецот на бокалот стално мора да биде цврсто затворен.
- Подножјето и надворешниот дел на уредот стално мораат да бидат суви.
- Бокалот и подножјето мораат да бидат компатибилни.

#### Пред првата употреба

Пред првата употреба наполнете го бокалот со ладна вода и пуштете ја водата 2x без никакви додатоци. Земете врела вода и се повторува процесот.

Котел мора секогаш да биде исклучен пред полнење со вода

1. Наполнете го бокалот со вода. Немојте да го преполните. Користете го индикаторот за ниво на вода. Отака ќе се пополнети котел затворете го капакот, во спротивно грејач нема да се вклучи.
2. Не полнете со помалку од 0,5 литри вода (до индикација „мин“) за да се спречи сушењето на котелот додека работи. Не полнете со повеќе од 1,8 литри вода (до ознака „макс“).
3. Вградено е автоматско безбедносно исклучување за заштита од прегревање, ќе се активира ако котелот е вклучен кога нема доволно вода. Секогаш проверувајте дали водата во котелот ја покрива минималната ознака на индикаторот за нивото на водата. Ако автоматското безбедносно исклучување е активно, исклучете го котелот од штекерот и оставете го да се олади 5 до 10 минути. Потоа наполнете го и котелот ќе работи нормално.
4. Бокалот автоматски се исклучува отака е завршена функцијата.

5. Исклучете го уредот од струја

Немојте да го отварате поклопецот за време на изливачење на водата.

Доколку го наполните бокалот со вода над предвидениот максимум може да дојде до кипиење/истекување на водата. Бокалот користете го исклучиво со приложеното подножје.

### УПОТРЕБА

1. Ставете го котелот на хоризонтална површина за употреба.
2. Отворете го капакот и истурете вода во котелот.
3. Поврзете го со струја, влезете во интерфејсот за поставки и притиснете го копчето за врела вода (можете да ја изберете потребната температура со притискање на интерфејсот за поставување)
4. Извадете го котелот за варење.

#### Напредна употреба:

1. Температура : Приказ на тековна температура и поставена температура.
2. Индикатор за одржување топлина : Прикажува режим за одржување на топло.
3. Копче Задржи топло : Кратко притиснете го копчето за топло, звучникот дава звучен сигнал и екранот покажува 100°C, по две трепкања, температурата на екранот се прикажува во реално време и LED светлото е во состојба на трепкање. Отака ќе ја изберете потребната температура, таа автоматски влегува во состојба на одржување топло. Времето на зачувување на топлината е 2 часа, кога температурата е под 5 степени, водата продолжува да се загрева. Овој циклус продолжува додека не истече времето за одржување на топлина

4. Копче за прилагодување на температурата  : Кратко притиснете за да изберете температура 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C. LED светлото покажува соодветна боја Зелена, сина, жолта, виолетова и црвена.
5. Копче за напојување (вклучено/исклучено)  : Во состојба на напојување, кратко притиснете го копчето за вклучување, звучникот дава звучен сигнал и екранот покажува 100°C. По две трепкања, екранот ја прикажува моменталната температура во реално време и влегува во состојба на врела вода. Отако ќе се загреје водата, уредот ќе сигнализира двапати. (Ако котелот е вклучен и не се изврши операција во рок од 1 минута, котелот автоматски влегува во режим на подгответност.)

**Забелешка:** Во режимот „Задржи топло“, откако водата ќе зоврие до поставената температура, се вклучува функцијата за меморија. Во рок од десет пати кога уредот повторно ќе се вклучи, температурата не смее да биде под 8 степени. Функцијата за одржување топло ја продолжува операцијата што беше поставена минатиот пат. Ако сакате да ја прекинете функцијата, исклучете го режимот за одржување топло.

## ОДРЖУВАЊЕ, ПОПРАВКА И КОРИСТЕЊЕ

- Немојте да се обидувате да го отварате и поправате уредот.
- Немојте да го употребувате уредот доколку е расипан или доколку дошло до оштетување на кукиштето или било кој друг дел на уредот. Контактирајте го овластениот сервисер.
- Немојте сами да го менувате оштетенот кабел или утикач, обратете се до овластениот сервисер.
- Немојте да го носите или влечете уредот држејќи го за кабелот за напојување.
- Одповрзете го утикачот за напојување така што цврсто ќе го повчете за утикачот од штекер. Никогаш немојте да го влечете за кабел.
- Одспојте го уредот за напојување кога не се користи.

## 5. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

- Секогаш пред почеток на било какво чистење или одржување исклучете го уредот од напојување и причекајте уредот потпопно да се олади.
- Внатрешноста на котелот за вода исчистете ја со мек сунѓер и детергент, а потоа исплакнете го со вода. Не користете абразивни или слични предмети за чистење на грејачот на котелот.
- Користете сува или влажна крпа за чистење на надворешната страна на котелот. Не користете хемиски или абразивни средства за чистење за чистење на надворешната површина на апаратот.
- Не го потопувајте апаратот во вода.

### Отстранување на каменец:

Повремено можете да користите средства за отстранување на каменецот кој не се отровни, за да ги отстраните наслагите од каменец.

### Алтернативни средства:

Во садот ставете три чаши оцет и остатокот наполнете го со вода и оставете го садот да седи така преку ноќ. Течноста нејќе да ја готовите! Испраснете го садот. Можете да користите влажна крпа за чистење на преостанатите наслаги и остатоци. По чистењето, наполнете го апаратот со вода, сварете ја водата и испразнете го садот. Вашиот уред е спремен за повторно користење.

### Предупредување!

Чистење и одржување на уредот не смее да се извршува од страна на деца кои не се под надзор.

## 6. ПРЕПОРАКА ЗА ЕФИКАСНО КОРИСТЕЊЕ И ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА

- Секогаш одспојте го уредот од напојување кога уредот не го користите.
- Каменецот и наслагите негативно влијаат на ефикасноста на уредот. Тоа предизвикува поголема потрошувачка на енергија. Каменецот и наслагите редовно чистите ги спрема упатствата за одржување на уредот.

## 7. РАКУВАЊЕ ПРИ ТРАНСПОРТ

Уредот транспортирајте го во оригиналната кутија или замотан во заштитна амбалажа или мека крпа.

Неисправна амбалажа може да предизвика оштетување на надворешната површина на уредот.

### ЗАБЕЛЕШКА:

Било каков дефект или штета настаната при транспорт на уредот по испорака на производот иде на терет и одговорност на купецот и не е покриен со гаранција.

## 8. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	WH-181CX
Напон, фреквенција	220-240V AC, 50/60Hz
Моќ	1850 - 2200 W
Капацитет	1,8L
Заштитна класа	I

## 9. ПРИЈАТЕЛСКИ ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНАТА



Производите означенчи со овој симбол означуваат дека производот спаѓа во групата на електрични и електронска опрема (ЕЕ Производи) и не смее да се одложува заедно со домаќинскиот отпад.

Правилно постапување и рециклирање на производот, спречува потенцијални негативни последици на човековото здравје и околната кој можат да настанат заради неадекватно згрижување или фрлање на ваков вид на отпад. За повеќе информации за рециклирањето на овој производ ве молам контактирајте вашата локална фирма за ваков вид на отпад или маркетот во кој сте го купиле овој производ.

## 10. ЕУ ИЗЈАВА ЗА СОГЛАНОСТ

Овој уред е произведен согласно со важечките Европски норми согласно со сите важечки Директиви и Регулативи.

ЕУ Изјавата за согласност можете да ја превземете од следниов линк:  
[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)





# Изјава за усогласеност

За издавање на ЕУ изјавата за усогласеност одговорен е исклучиво произведувачот.

Назив и адреса на производителот:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Предмет на изјавата:

Производ: ЕЛЕКТРИЧЕН БОКАЛ ЗА ВОДА

Назив на бренд: VIVAX

Модел: WH-180DW, WH-100DB, WH-181CX

Предметот на наведената изјава е во согласност со соодветна законска регулатива на Унијата за усогласување:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Референца на применетите ускладени норми или референци на техничката спецификација во врска со која се изјавува усогласеност:

EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1  
EN 61000-3-3:2013+A1+A2  
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15  
EN 60335-2-15:2016+A11+A12+A1+A2  
EN 62233:2008  
EN 50564:2011  
IEC 62321-1:2013  
IEC 62321-2:2021  
IEC 62321-3-1:2013  
IEC 62321-4:2013+A1:2017  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-8:2017

Скопје, 16.1.2024

Место и датум на издавање

Потпишано

Margareta Gnjatovic Spirov  
Управител

Име / функција / потпис



PAKOM Компани дооел Скопје, Јадранска Магистрала бр.12, П.  
Фах 829, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
ЕдБ: МК4030992148501, НЛБ Банка АД - с-ка 210-0453086101-55  
Тел.: +389 (012) 3202 800 Факс: +389 (012) 3202 892  
<http://www.pakom.com.mk> E-mail: [finance@pakom.com.mk](mailto:finance@pakom.com.mk)

# Deklarata e konformitetit

Prodhuesi është ekskluzivisht përgjegjës për lëshimin e deklaratës së konformitetit të BE-së

Emri dhe adresa e prodhuesit:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Subjekti i deklaratës:

Produkt: KAZAN

Emri i markës: VIVAX

Model: WH-180DW, WH-100DB, WH-181CX

Objekti i deklaratës në fjalë është në përputhje me legjisacionin përkates të Unionit për harmonizim:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Referenca në standaret e harmonizuara të aplikuara ose referenca në specifikimin teknik në lidhje me të cilin deklarohet konformiteti:

EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1  
EN 61000-3-3:2013+A1+A2  
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15  
EN 60335-2-15:2016+A11+A12+A1+A2  
EN 62233:2008  
EN 50564:2011  
IEC 62321-1:2013  
IEC 62321-2:2021  
IEC 62321-3:2013  
IEC 62321-4:2013:A1:2017  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-8:2017

Skopje, 16.1.2024

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkruar



Margareta Gnjatovic Spirov  
Manager

Emri / funksioni / nënshkrimi



Hvala vam za izbiro in nakup Vivax grelca.

Ta naprava ustreza najvišjemu standardu, inovativni tehnologiji in visokemu udobju ter učinkovitosti uporabe.

Pozorno preberite ta navodila pred uporabo vaših novih naprav in jih upoštevajte in shranite na znano mesto v prihodnjem primeru uporabe.

Če boste držali navodil, vam bo nova naprava zvesto služila dolga leta.

## **1. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA**

Pri uporabi tega električnega aparata je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe.

Ta gospodinjski aparat lahko uporablja otroke od 8 let dalje pod pogoji, da so pod nadzorom ali pa da so jim predana navodila glede uporabe aparata na varen način in da se zavedajo vključenih tveganj.

Lahko ga uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, kot tudi osebe z zmanjšanimi intelektualnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja pod pogoji, da so pod nadzorom ali pa da so jim predana navodila glede uporabe aparata na varen način, in da se zavedajo vključenih tveganja.

Otroci se ne morejo igrati s to napravo.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in če so pod nadzorom

- Napravo morate uporabljati v skladu s temi navodili in v skladu z vsemi varnostnimi opozorili. Zloraba lahko povzroči poškodbe ali okravo opreme.Kuhalnik uporabljajte le s priloženo bazo
- Ne puščajte otroka brez nadzora, da se ne igra z napravo.
- Naprave ne puščajte priključene na napajanje. Po uporabi ali vzdrževanju odklopi vtič iz vtičnice. Pri odklopu vtiča vedno vzemite vtič. Ne vlecite napajalnega kabla. Po uporabi pustite, da se aparat ohladi.

- Preden izklopite napravo iz električnega omrežja, stikalo za vključitev v položaj "OFF".
- Kuhalnika se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Če se kuhalnik zmoči, odklopite napajalni kabel iz električnega omrežja.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, nikoli ne potopite napajalnega kabla ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Če naprava nehote pade v vodo, jo nemudoma odklopi in se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- V bližini aparata ne hranite vnetljivih materialov, kot je papir ali plastika.
- Napravo postavite na stabilno, hladno površino. Ne postavljajte ga na rob mize ali policija. Različni zunanji vplivi lahko povzročijo padec naprave.
- Ne dotikajte se vročih površinskih naprav. Napravo vedno držite za ročajem.
- Med delovanjem aparata se lahko pojavi škropljenje vrele vode in pare.
- Naprave ne pustite delovati brez nadzora. Če otroci med obratovanjem ostanejo v sobi, potem posebno pozornost posvetite njihovi varnosti. Napajalne kabelske naprave ne smejo biti v dosegu majhnih otrok.
- Otrokom ne dovolite uporabe naprave.
- Napravo in napajalni kabel shranite na krajh, ki niso dostopni otrokom, mlajšim od 8 let.
- Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec.
- Preverite, ali napajanje, ki je označeno na nalepkah naprave, ustreza napajanju vašega električnega omrežja.
- Da preprečite kršno koli škodo na napravi, ne uporabljajte podalška, ki je namenjena za manjšo moč, kot je nazivna moč naprave. Napravo priključite na pravilno ozemljeno vtičnico.
- Na svoji napravi ne izvajajte drugih postopkov, razen čiščenja in vzdrževanja. Ne poskušajte popravljati

naprave, nadaljujte ali spreminjaite delov znotraj naprave. Za servisne storitve se obrnite na pooblaščenega serviserja.

- Izogibajte se zamenjavi ali privijanju napajalnega kabla.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga morate zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se pojavila nevarnost.
- Izogibajte se izpostavljanju naprave neposredni sončni svetlobi, vlagi, prahu, ostrim predmetom itd.
- Naprave ne postavljajte v bližino grelca, gorilnika, električne plošče ali v bližini pečice.
- Napajalnega kabla ne postavljajte na stojalo ali mizo.
- Naprave ne uporabljajte v odprtih prostorih.
- **UPOZORILO:** Če kuhalnik napolnite z vodo preko predvidenega maksimuma, lahko pride do kipenja / puščanja vode.
- Nikoli ne vključi aparata, če je posoda prazna.
- Napolnite samo s čisto vodo. Uporaba drugih tekočin lahko poškoduje napravo.
- Ne potapljajte kuhalnika v vodo ali katerokoli tekočino.
- Izogibajte se razlitju tekočine na enoti ali njegovih delih.
- Med uporabo ne pokrivajte enote.
- Med prvo uporabo se lahko nekateri vonji. To je normalno in kmalu bo izginilo.
- Vedno se vidite, da je naprava stabilna.
- Med delovanjem naprava postane vroča. Izogibajte se dotikanju naprave, se dotaknite ročic in stikala na napravi. Med uporabo naprave držite le ročaj. Po uporabi naprave ostane določen čas vroče. Naprave se ne dotikajte!
- Naprave ne premikajte ali premikajte med uporabo.
- Vaša naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Ne uporabljajte ga v komercialne ali industrijske namene.



- Ta naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu in podobne namene, kot je:
  - Kuhinjski prostori za delavce v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih področjih
  - Gostinski objekti, kot so sobe v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih.
  - »Nočitev z zajtrkom« (nočitev z zajtrkom), prenočišča.
  - Catering in podobne storitve, ki niso namenjene najemu
- Kršne koli pomanjkljivosti, razpoke ali praske, ki nastanejo zaradi padca ali vpliva na izdelek, se štejejo za zelo dobre uporabnike. Vivax ne prevzema odgovornosti za take napake in te pomanjkljivosti, ki so izključene iz garancije.
- Pri odklopu naprave iz napajanja vedno trdno privijte vtikač, naprave ne razstavljajte z vlečenjem napajalnega kabla.



### Opozorilo

**Ne dotikajte se vročih površin na ohišju; uporabo naprave tako, da ga držite samo za ročaj.**

**Vrečka za pakiranje naprav ni igrač. Pakirne vrečke hranite stran od otroka, da preprečite nevarnost zadušitve in kakšne nesreče**

## 2. OPIS DELOV



1. Zgornji pokrov/ Gumb za sprostitev
2. Indikator temperature in topote
3. Gumb za ohranjanje topote
4. Gumb za nastavitev
5. Gumb za vklop (vklop/izklop)
6. Ročaj
7. 360° podstavek s shrambo za kabel
8. Indikator nivoja vode

### Opis naprave

Zgornji opis in risba sta zgolj informativne narave. Vaša naprava se lahko nekoliko razlikuje od prikazanih zgoraj, vendar sta namen in funkcije naprave enaka.

Namen naprave je ogrevanje vode.

### **3. UPORABA UREĐAJA**

#### **Pomembna varnostna navodila za uporabo kuhalnika**

- Za polnjenje kuhalnika uporabite le hladno vodo.
- Raven vode mora biti v določenih ravneh MAX. in MIN.
- Izključite kuhalnik, preden ga premaknete iz baze
- Pokrov kuhalnika mora biti vedno dobro zaprt.
- Baza in zunanji del kuhalnika mora biti vedno suha.
- Kuhalnik in baza mora biti združljiva.

#### **Pred prvo uporabo kuhalnika**

Pred prvo uporabo napolnite kuhalnik z mrzlo vodo in pustite, da voda zavre

2x brez dodatkov.

1. Napolnite kuhalnik z vodo. Ne napolnite ga preveč. Uporabite kazalec ravn vode. Vodo v kuhalnik nalihte čez zgornje odprtine in nato zaprite pokrov. Če je pokrov odprt, se kuhalo ne bo vklojilo.
2. Ne napolnite z manj kot 0,5 litra vode (do oznake »min«), da preprečite, da bi se kotliček med delovanjem izsušil. Ne napolnite z manj kot 1,8 litra vode (do oznake »max«).
3. Za zaščito pred pregrevanjem je vgrajen avtomatski varnostni izklop, deluje, če je kotliček vklopljen, ko v njem ni dovolj vode. Vedno se prepričajte, da voda v kotličku pokriva minimalno oznako na merilniku nivoja vode. Če je delovala varnostna avtomatika, izklopite kotliček, izključite iz vtičnice in pustite, da se kotliček ohladi 5 do 10 minut. Napolnite z in vklopite, kotliček bo deloval kot običajno.
4. Kuhalnik se dejansko izklopi potem, ko voda zavre.
5. Kuhalnik izključite iz elektrike  
Ne odpirajte pokrova, ko izlivate vodo.  
Če kuhalnik napolnite z vodo preko predvidenega maksimuma, lahko pride do kipenja / puščanja vode.  
Kuhalnik uporabljajte le s priloženo bazo.

### **UPORABA**

1. Kotliček za uporabo postavite na vodoravno površino.
2. Odprite pokrov in nalihte vodo v kotliček.
3. Povežite se z napajanjem, vstopite v nastavitev vmesnik in pritisnite gumb za vredo vodo (zeleno temperaturo lahko izberete s pritiskom na nastavitev vmesniku)
4. Snemite kotliček za kuhanje.

#### **Napredna uporaba:**

1. Prikaz temperature : Prikaz dejanske in nastavljene temperature.
2. Indikator ohranjanja toplote : Prikaže način ohranjanja toplote.
3. Gumb za ohranjanje toplote : Kratek pritisk na gumb za ogrevanje, brenčalo odda zvočni signal in na zaslonu se prikaže 100 °C, po dveh utripih se na zaslonu prikaže temperatura v realnem času, LED lučka pa utripa. Po izbiri želene temperature samodejno preide v stanje ohranjanja toplega. Čas ohranjanja toplote je 2 uri, ko je temperatura nižja od 5 stopinj, se voda še naprej segreva. Ta cikel se nadaljuje, dokler ne poteče čas ohranjanja toplote
4. Gumb za nastavitev temperature : Kratek pritisk za izbiro temperature 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C. LED lučka prikazuje ustrezne barve zeleno, modro, rumeno, vijolično in rdečo.

5. Gumb za vklop (vklop/izklop)  : V stanju napajanja na kratko pritisnite gumb za vklop, brenčalo odda zvočni signal in na zaslonu se prikaže 100 °C. Po dveh utripih zaslon prikaže trenutno temperaturo v realnem času in preide v stanje vrele vode. Ko se voda segreje, naprava dvakrat zapiska. (Če je kotliček vklopljen in v 1 minutu ne izvedete nobene operacije, grelnik vode samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.)

**Opomba:** V načinu ohranjanja toplotne se po vremenu vode na nastavljeno temperaturo vklopi spominska funkcija. V desetih časih, ko napravo ponovno vklopimo, temperatura ne sme biti nižja od 8 stopinj. Funkcija ohranjanja toplotne nadaljuje delovanje, ki je bilo nastavljeno nazadnje. Če želite ustaviti funkcijo, izklopite način ohranjanja toplotne.

## VZDRŽEVANJE, POPRAVILO IN UPORABO

- Naprave ne odpirajte in ne popravljajte.
- Naprave ne uporabljajte, če je pokvarjena, ali če pride do poškodbe ali katerega dela dela zaradi padca. Obrnite se na pooblaščeni servisni center.
- Ne zamenjajte poškodovanega kabla ali samega sebe, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Naprave ne nosite ali vlecite tako, da jo držite na napajjalnem kablu.
- Izvlecite napajalni kabel, tako da trdno potegnete vtič iz vtičnice. Nikoli ne potegnjte kabla
- Napravo odklopi iz napajanja, če ni v uporabi.

## 5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem aparata obrnite gumb za vklop/izklop v položaj "O" (izklop), ga izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se aparat ohladi.
- Notranjost grelnika vode očistite z mehko gobo in detergentom, nato pa ga sperite z vodo. Za čiščenje grelnika kotlička ne uporabljajte abrazivnih ali podobnih predmetov.
- Zunanost kotlička očistite s suho ali vlažno brisačo. Za čiščenje zunanje površine naprave ne uporabljajte kemičnih ali abrazivnih čistil.
- Naprave ne potapljamte v vodo.

### Odstranjevanje apna:

Občasno lahko za odstranjevanje deponiranih nanosov apna uporabite nestrupene odstranilne skale.

### Odstranjevanje kamna s pomočjo kise

Kuhalnik napolnite (do oznake MAX) z mešanico vode in kisa 3:1. Vključite grelnik in pustite, da vodni kamen odstopi od površine.

1. Mešanico vode in kisa čez noč pustite v kuhalniku.
2. Naslednje jutro vodo odlijte.
3. V kuhalniku nalijte čisto vodo in jo segrejte.
4. Segreto vodo odlijte..
5. Notranjost kuhalnika sperite s čisto vodo.

Če vam vonj po kisu ne ustreza, lahko uporabite citronsko kislino.

## **Odstranjevanje vodnega kamna s pomočjo citronske kisline**

1. Kuhalnik napolnite do oznake MAX. Dodajte eno veliko žlico citronske kisline in vodo segrejte.
2. Segreto mešanico odlijte.
3. V kuhalniku nalihte čisto vodo in jo segrejte.
4. Segreto vodo odlijte..
5. Notranjost kuhalnika sperite s čisto vodo.

### **Opozorilo!**

Čiščenje in vzdrževanje aparata ne smejo izvajati otroci, če niso nadzorovani.

## **6. PRIPOROČILA ZA LAHKO UPORABO IN ZAŠČITO ENERGIJE**

- Vedno izključite napajanje, ko izdelek ni v uporabi.
- Kamni in nasipi negativno vplivajo na učinkovitost naprave. To povzroči večjo porabo energije. Redno očistite kamen in onaslage v skladu z navodili za vzdrževanje.

## **7. NAMESTITEV IN PREVOZ**

Prevažajte napravo v njeni originalni embalaži. Plastični deli se lahko zlomijo med nepravilnim prevozom in v nepravilni embalaži. Poleg tega lahko pride do poškodb električnih delov.

## **8. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

<b>Model</b>	WH-181CX
<b>Napetost, Frekv</b>	220-240V AC, 50/60Hz
<b>Moč</b>	1850 - 2200 W
<b>Zmogljivost</b>	1,8L
<b>Zaščitni razred</b>	jaz

## **9. ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME**



Izdelki, označeni s tem simbolom, kažejo na to, da proizvod spada v skupino električne in elektronske opreme (EE Izdelki) in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki.

Pravilno ravnanje, odlaganje in recikliranje izdelkov z večjimi negativnimi učinki na zdravje ljudi in okolja, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega odlaganja ali izdelave izdelka.

Za več informacij o recikliraju in odstranjevanju tega izdelka se obrnite na vaše lokalno mesto pisarno za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

## **10. EU IZJAVA OSKLADNOSTI**

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi.

EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:  
[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala).







Thank you for preferring Vivax Electric Kettle. We hope this appliance will make your life easy as all the other Vivax products.

Please read this manual thoroughly to get full performance from your appliance and keep it a safe place for further reference.

## 1. IMPORTANT WARNINGS

Basic safety precautions must be complied with while using an electrical appliance

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

- The device must be used in accordance with the instructions given in the user's manual. Incorrect or faulty uses might cause injuries.
- Use this device only with provided stand.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave your appliance as plugged in. Unplug it when not in use and when it requires servicing. While unplugging, use the head of the plug instead of its cord and allow your appliance to cool down.
- Before unplugging the appliance, turn the **On/Off** button to the position "**0**" (**OFF**).
- Do not insert or pull the plug with wet hands.

- Never leave the electric terminals of your appliance wet. If they get wet, unplug it and do not use it before until it is completely dry.
- In order to avoid electric shock, do not immerse the cable and the plug into water or other liquids.
- If the appliance accidentally drops into water unplug it immediately and contact the authorized service before re-using it.
- Do not keep any flammable materials like paper or plastics in or near the appliance.
- Place the appliance on a stable, at and cold surface. Do not put it on a corner of a table or a kitchen counter. Breeze or impact may cause your appliance to topple.
- Please do not touch the hot surface; use the appliance by holding the handle instead.
- Be careful about steam during use.
- Keep your appliance and its cord out of reach of children.
- Do not let children use the appliance.
- Keep children away from this product and do not allow them to pull the electrical cable or to touch the device.
- Never allow children to play with the device.
- Store the device and its cable in a place not accessible to children younger than 8 years old.
- Use only the accessories produced or recommended by the manufacturer.
- Make sure that the voltage indicated on device corresponds to the mains voltage of your location.
- To prevent any damage to your appliance, do not use extension cords that supply insufficient current. Connect the unit to an active grounded socket.
- Do not perform any operation on your appliance except for cleaning and maintenance. Do not attempt to repair, calibrate or replace the parts of your appliance. Please contact with a qualified personnel.

- Avoid any action that would damage the cord and the plug of the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or equally competent personnel to prevent any dangerous situation.
- Protect your appliance and its cable against heat, direct sunlight, moisture, sharp objects, etc.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliances must be placed on a stable, level surface.
- Do not place the appliance on and close to direct heat sources such as stoves, furnaces and ovens. Do not let the appliance contact with other devices.
- Do not use the kettle outdoors.
- **WARNING:** Do not fully fill the device as the boiled water that may flush.
- Do not use the appliance without water or as empty.
- Use of liquids other than water may damage the device.
- Do not immerse the appliance into water while cleaning.
- Avoid spilling any liquid on connection parts of the device.
- The base and exterior of the kettle are not water-resistant, keep it dry at all times.
- During the first use, a smell may arise from the heater of the appliance. This is normal.
- While using the kettle, use only by its handle.
- Make sure the appliance is stable.
- Pay attention to the surface of the device as it would be hot after use.
- Do not remove the appliance while using it.
- Your appliance is intended for household use only. Do not use it for commercial or industrial purposes.



- This appliance is intended for domestic use or similar applications like the followings:
  - Staff kitchen areas in stores, offices and other working environments,
  - Farmer houses,
  - Areas used by customers in hotels, motels, hostels, similar residence areas
  - Dormitories and Bad&Breakfast areas.
- Any malfunction, cracks or scratches caused as a result of dropping or hitting after the delivery of the product to the consumer are considered as user errors.
- Our company does not accept responsibility for the malfunctions caused by the above-mentioned reasons and therefore such malfunctions are excluded from the warranty.
- When you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
- Please avoid the liquid sprinkling in the LCD board and the pressed key place in the operating process. Because the water possibly can plunge in the product, causes the function to be unusual

**Caution!**

**Do not touch hot surface on the appliance!  
Use appliance handle only.**

**Never use the stretch bags in the package of  
the appliance as a toy. Please keep them  
away from children to prevent any accident.**

## 2. PART DESCRIPTION



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Top Lid / Release button               | 5. Power button (On/Off)       |
| 2. Temperature and warm indicator display | 6. Handle                      |
| 3. Keep warm button                       | 7. 360° Base with Cord storage |
| 4. Temperature adjustment button          | 8. Water level indicator       |

### Appliance Description

This description is for reference only.

Your Electric kettle can be different then above picture, but usage and functionality stay the same.

### 3. USE OF APPLIANCE

#### Special Safety Instructions for the Kettle

- Use only cold water when filling the device.
- The water level must be between the MAX. and MIN. marks.
- Switch the kettle off before removing it from the base.
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- The base and exterior of the kettle must not become wet.
- Kettle body used must match with the kettle base.

#### First Use of the Kettle

Before first use, fill the kettle with clean water to maximum capacity and boil. discard the water and repeat the process.

The kettle should always be unplugged when filling or adding water.

1. Fill the kettle with water to desired level. Do not overfill or there will be a risk of spillage or spitting. The water level indicator will assist you to measure the correct amount. You can fill the kettle via the spout or after opening the lid. Do not forget to close the lid after filling, otherwise the kettle will not automatically switch off after use.
2. Do not fill with less than 0.5 liters of water (to "min" indication) to prevent the kettle running dry while operating. Do not fill with less than 1.8 liters of water (to "max" indication).
3. An automatic safety cut-out has been fitted for protection against overheating, it will operate if the kettle is switched on when containing insufficient water. Always ensure the water inside the kettle covers the minimum mark on the water level indicator gauge. If the automatic safety cut-out has operated, switch the kettle off, disconnect from the power outlet and allow the kettle to cool down for 5 to 10 minutes. The refill with and switch on, the kettle will work as normal.
4. After boiling, the kettle switches off automatically.
5. Disconnect the kettle from the mains electricity supply.  
Do not open the lid when pouring.  
If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.  
The kettle is only to be used with the stand provided.

### OPERATION

1. Place the kettle on a horizontal surface for use.
2. Open the lid and pour water into the kettle.
3. Connect with power, enter the setting interface, and press the button for boiling water (you can select temperature you need by pressing on setting interface)
4. Take off the kettle for brewing.

#### Advanced operation:

1. Temperature display  : Display of actual temperature and set temperature.
2. Keep warm indicator  : Displays keep warm mode.
3. Keep warm button  : Short press warm button, the buzzer gives beep signal and the display shows 100°C, after two flashes, screen display real-time temperature, and LED light is in a blinking state. After selecting required temperature, it automatically enters in keep warm state. Heat preservation time is 2 hours, when the temperature is below 5 degrees, the water continues to be heated. This cycle continues until the keep-warm time expires

4. Temperature adjustment button : Short press to select temperature 40°C - 70°C - 80°C - 90°C - 100°C. LED light show relevant color Green, Blue, Yellow, Purple and Red.
5. Power button (On/Off) : In the power state, short press power button, the buzzer gives beep signal and the display shows 100°C. After two flashes, the screen display current real-time temperature, and enters the state of boiling water. After the water has heated up, the device will beep twice. (If the kettle is powered on and no operation is performed within 1 minute, the kettle automatically enters the standby mode.)

**Note:** In the keep warm mode, after boiling the water to the set temperature, the memory function starts. Within ten times when the device is turned on again, the temperature must not be below 8 degrees. The keep warm function continues the operation that was set last time. If you want to stop the function, turn off keep warm mode.

## 4 MAINTENANCE, REPAIR AND USE

- Never try to open and repair your appliance when it does not work.
- Please do not operate the appliance in case of a break or crack when it falls or hits to a hard object. Contact the authorized service.
- Do not change the damaged cable or plug, contact the authorized service.
- Do not carry the appliance by holding its cable.
- Unplug the appliance by pulling out from the socket, not the power cord.
- Unplug the appliance when not in use.

## 5. CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the appliance, turn the On/Off button to "O" (Off) position, unplug it and wait until your appliance cools down.
- Clean the inside of the water kettle with soft sponge and detergent, then rinse it with water. Do not use abrasive or similar objects to clean the heater of the kettle.
- Use a dry or damp towel to clean the outside of the kettle. Do not use chemical or abrasive cleaners to clean the outer surface of the appliance.
- Do not immerse the appliance into water.

### Descaling:

Regular descaling will ensure efficiency as well as prolong the life of your product. It should be done at least every four weeks or earlier if the products is used heavily or in hard water areas.

#### Descaling with ordinary vinegar

Fill the kettle up to "max" with a mixture of one part ordinary vinegar and two parts water. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically.

1. Let the mixture remain inside the kettle overnight.
2. Discard the mixture the next morning.
3. Fill the kettle with clean water up to "max" mark and boil again.
4. Discard the boiled water to remove any remaining scale and vinegar.
5. Rinse the inside of the kettle with clean water.

#### Descaling with citric acid for domestic use:

1. Fill the kettle up to "max" with water. Put 1 tablespoon of citric acid inside and boil the water
2. Discard the mixture
3. Fill the kettle with clean water up to "max" mark and boil again.
4. Discard the boiled water to remove any remaining scale and citric acid.
5. Rinse the inside of the kettle with clean water.

**Warning!** Cleaning and maintenance operations should not be done by children without supervision.

## **6. RECOMMENDATIONS FOR EFFICIENT USE AND ENERGY SAVING**

- Unplug your appliance when not in use.
- Limescale and residues in your appliance adversely affects efficiency of the appliance. This causes more electricity consumption. The limescale and residues in the appliance must be cleaned often.

## **7. HANDLING AND TRANSPORTATION**

The appliance should be transported in its original box and partitions or as wrapped with a soft cloth.

Incorrect packaging may cause damage to the outer surface of the appliance.

**NOTE:**

**ANY MALFUNCTION OR DAMAGE CAUSED DURING LOADING, UNLOADING OR TRANSPORT AFTER THE DELIVERY OF PRODUCT TO THE CUSTOMER IS NOT COVERED BY THE WARRANTY.**

## **8. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

<b>Model</b>	<b>WH-181CX</b>
<b>Voltage, Freq</b>	<b>220-240V AC, 50/60Hz</b>
<b>Power</b>	<b>1850 - 2200 W</b>
<b>Capacity</b>	<b>1,8L</b>
<b>Protective Class</b>	<b>I</b>

## **9. DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT**



To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable equipment to the public collection system for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be returned to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling.

By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and natural resources.

For detailed information about the collection of EE products contact M SAN Grupa d.o.o. or the dealer where you purchased the product.

## **10. EU DECLARATION OF CONFORMITY**

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with all applicable Directives and Regulations.

EU declaration of conformity can be downloaded from the following link:  
[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)





# JAMSTVENI LIST

# VIVAX

HR

**MODEL UREĐAJA**

**SERIJSKI BROJ**

**DATUM PRODAJE**

**BROJ RAČUNA PRODAVATELJA**

**POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**

## POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese. **MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLIJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!**

1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.

Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovanе eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

2. **UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkrćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.

4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

## 5. JAMSTVO NE OBUHVATA

6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.

## 7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

Ako kupac ne predoči ispravni jamstveni list i račun o kupnji.

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarnie nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

8. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

Naziv tvrtke davatelja jamstva: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, tel: 01/3654-961

**CENTRALNI SERVIS:** **MR servis d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica**

Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail upiti:[info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr)

E-mail za prodajne upite: [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), Web: [www.mrservis.hr](http://www.mrservis.hr)

**U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da kontaktirate vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod ili centralni servis naveden u ovoj jamstvenoj izjavi.**

**DATUM PRIMITKA  
UREĐAJA NA SERVIS**


**DATUM POPRAVKA**


**DATUM PRIMITKA  
UREĐAJA NA SERVIS**

**DATUM POPRAVKA**

# IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

SR

## OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

### POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćeće biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRIЛОŽENIH UPUTSTAVA

### PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik 88/2021) roba je saobrazna ako:

- odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je moralta biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
- ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- po kvalitetu i funkcionišanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stavke 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zameni se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznačna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodnom robe i prirodnom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod koim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretni predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Producžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobražnosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.

## Centralni servis:

**BEOGRAD**

**KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd**

**Tel: 011/207-0684 , E-mail: servis@kimtec.rs**

**U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da se obratite vašoj prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u ovoj izjavi.**

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE


# GARANTNI LIST

VIVAX

BiH

MODEL	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA	
PRODAVATELJ	
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA	

## POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban popravak, molimo da sljedite donje upute!

## GARANCUSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovanе eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

## UVJETI GARANCIE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se prodlužuje za vrijeme trajanja popravka.

3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

## GARANCIJA NE OBUHVATAĆA:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predviđena suglasnost KIM TEC d.o.o.

6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

**Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,**

**Tel: 030/718-800, Fax: 030/718-897, E-mail: [servis@kimtec.ba](mailto:servis@kimtec.ba)**

**Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez**

**Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: [servis@kimtec.ba](mailto:servis@kimtec.ba)**

**Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h**

**U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas obratite se vašoj prodavaonici gdje ste kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u ovoj garancijskoj izjavi.**

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS	
DATUM POPRAVKA	
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS	
DATUM POPRAVKA	


# IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

CG

## OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISJEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

### POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćeće biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!!

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatni popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.
2. **USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezuјemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.
4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.
5. Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbijeden servis i snabdijevanje rezervnim djelovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.

### 6. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUVHATA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korишćenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

### 7. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korишćenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti:** Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.

**CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica**

**Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com**

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	

# ГАРАНТЕН ЛИСТ

# VIVAX

# МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.


## ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејаишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долнаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!

1. Со оваа гаранција производателот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како утвник и извршител на гарантите во Република Македонија, гарантира бесплатна штравка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантирааме дека предметот на гарантиската ќе работи без грешки предвидуваани од можноја лоша изработка и употреба на лонч материјал и заизработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправено од продавачот.

## ГАРАНТИНУСЛОВИ:

2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци**.

3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваат дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдобра во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гарантиската се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.

4. Гарантиската се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде искривно понолнет од продавачот односно мора да ја содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.

5. Извршителот на гарантиската обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување,

## ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАКА:

6. Редовни проверки, одржување и замена на наторни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за наменки кои не се описаны во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

## ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВИ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не нриложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придркувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елеметарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не ги менува законските законските права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува производ. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлазат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гарантиската.

Централен сервис:

ПАКОМ Сервис, ул Јадранска магистрала 12, 1000 Скопје

Тел.: 02/3202 842, 02/3202 841, 02/3202 840

Факс: 02 3202 892 [www.pakom.com.mk](http://www.pakom.com.mk), [www.vivax.com](http://www.vivax.com)

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА  
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА  
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ


ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ


## СПИСОК НА СЕРВИСИ

**VIVAX** **МК**

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	ДС-Електро	Бул. Македонија бр. 5	078 327 685
Скопје	Нипан - Стефан	Јуриј Гагарин 87	076 423 071
Штип	Пако Сервис	Никола Чaulев 3	070 720 709
Велес	Електрон ББ	Маршал Тито 108	043 231 381
Кавадарци	Далас Експрес	Вишешница 6	070 218 213
Кавадарци	Аце Сервис	Бел Камен 45	070 394 374
Гевгелија	Еко Фриго Терм	Иво Лола Рибар 43	070 320 708
Прилеп	Мис Електрокомпани	11 Октомври 7а	048 427 009
Ресен	Владо Блажевски		070 249 343
Пехчево	Алфа Електротехника	Ванчо Китанов 17	070 639 030
Св. Николе	C-M	Ленинова бб	070 632 829
Крива Паланка	Ампер Младен	Борис Кидрич 19	070 271 611
Кичево	Разлади ЕМ АА	4. Јули 125	071 338 875
Битола	Фригомонт Два	Трифун Пановски 28	070 269 313
Тетово	Стартер Фон	Ул.120 бр.10	044 333 590
Гостивар	Сервис Фриго	Никола Парапунов 72	070 215 420
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мактри Ојлески	Наум Наумоски Борче 28	075 521 691
Струга	ЛЕД Електроника	Цветан Димов 22	070 304 724
Дебар	Кренар МД	Венец 2 бб.	070 443 361

# FLETGARANCIONI

**VIVAX**

MK-AL

**EMRI PRODUKTU  
LLOJI DHE MODELI  
PRODHUESI  
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT  
NUMRI SERIAL  
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT**

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do tëjenë të kënaqur me përgjedhjen. Nëse periudha e garacionit eshtë e nevojshme për të ripuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përeton i cili jua shet produktin. tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMIT PRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!!

- 1. Me këtë garanci, prodhuesi i produktit, përmes PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. si kontraktues dhe zbatues i garancisë në Republikën e Maqedonisë, garanton riparim falas në përpunje me rregulloret në fuqi dhe kushtet e specifikuarë në këtë fletë garancie. Me këtë garanci, ne garantojmë që lëndë e garancisë do të funksionojë pa gabime të shkaktuar nga punimi i mundshëm i dobët dhe përdorimi i materialit dhe punimit të gjatë. Të gjitha këto defekte do të riparoohen pa pagesë nga shërbimi i autorizuar gjatë periudhës së garancisë.**

KUSHTET E GARANCISË:

2. Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit dhe zgjat 12 muaj.
  3. Në rast të një defekti në produktin që i nënshtrohet kësaj garancie, ne marrim përsipër ta riparojmë atë sa më shpejt tjetë jetë e mundur dhe më së voni brenda 30 ditëve pune. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 30 ditëve të punës, ai do të zëvendësohet me një tjetër. Nëse sjellja e produktit zgjat më shumë se 10 ditë, garancia zgjatet për një kohëzgjatje prej 30 ditësh nga dita e riparimit.
  4. Garancia nijhet vetëm me paraqitjen e një përbërjeje blerjeje dhënët kartë garancie, e cila duhet të jetë e nënshkruar siç duhet nga shítësi, pra duhet të përmbarë daturën e shítës, vulën dhe shënimin e shítësit.
  5. Ekzekutuesi i garancisë ofron shërbim dhe pjesë këmbimi për 5 vjet nga data e prodhimit.

## **GARANCIA NUK MBUSH:**

6. Kontolle të regjullta, mirëmbajtje dhe ndërrim të materialeve harxhuese. Rregullime ose ndryshime për të përmirësuar produktin për qëllime që nuk janë të specifikuara në udhëzimet teknike për përdorim, përvç nëse importuesi PAKOM KOMPANI d.o.o.e.i është pajtuar me këto ndryshime.

GARANCIJA NUK NJOHET NË RASTET E MËPOSHTME

- Nëse blerësi nuk dorëzon një kartë garancie dhe faturë të vlefshme.
  - Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e produktit.
  - Nëse produkti është hapur, modifikuar ose riparuar nga persona të paautorizuar.
  - Nëse defektit në kanal janë shkaktuar nga forca madhore, si rrufeja, goditja elektrike në rrjetin elektrik, aksidentet elektrike etj.
  - Nëse defektit kanë ndodhur për shkak të përdorimit jo të duhur ose transportit jo të duhur.
  - Nëse defekti ka ndodhur për shkak të një gabimi në sistemin me të cilin është lidhur produkti.

Kjo garanci nuk i ndryshon të drejtat ligjore që vleinj në Republikën e Maqedonisë në lidhje me të drejtat e përcaktuara me produktin. Deklaratë: Konsumatori ka të drejtë ligjore që rrjedhin nga legislacioni kombëtar që rregullojnë shitetin e produkteve dhe se këto të drejtë nuk cenohen nga garancia.

Servisi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, rruga Jadranska Magistrala 12, 1000 Shkup

Tel 02 3202 800. Faks: 02 3202 892 [www.pakom.com.mk](http://www.pakom.com.mk), [www.vivax.com.mk](http://www.vivax.com.mk)

**DATA PRANIMIT PAISJES  
SERVIS**

---

**DATA RIPARIMIT**

---

**DATA PRANIMIT PAISJES  
SERVIS**

---

**DATA RIPARIMIT**


DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT


## SHERBEMI I AUTORIZUAR



MK (AL)

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Shkup	DS-Elektro	Bul. Maqedonia nr. 5	078 327 685
Shkup	Nipan – Stefan	Yuri Gagarin 87	076 423 071
Shtip	Pako Servis	Nikola Chaulev 3	070 720 709
Veles	Elektron	Marshal Tito 108	043 231 381
Kavadar	Dallas Express	Visheshnica 6	070 218 213
Kavadar	Ace Servis	Bel Kamen 45	070 394 374
Gjevgjeli	Eko Frigo Term	Ivo Lola Ribar 43	070 320 708
Prilep	MIS Elektrokompani	11 Oktomvri 7a	048 427 009
Resnje	Vlado Blazhevski		070 249 343
Pehcevo	Alfa Elektrotehnika	Vancho Kitanov 17	070 639 030
St. Nikole	S-M	Leninova bb	070 632 829
Kriva Pallanka	Amper Mladen	Boris Kidric 19	070 271 611
Kercove	Razlati EM AA	4. Korrik 125	071 338 875
Manastir	Frigomont Dva	Trifun Panovski 28	070 269 313
Tetove	Starter Fon	Ul.120 nr.10	044 333 590
Gostivari	Servis Frigo	Nikola Parapunov 72	070 215 420
Oher	Rit Elektronika	Turistica 44a	046 261 281
Struge	Maktri Ojleski	Naum Naumovski Borhe 28	075 521 691
Struge	LED Elektronika	Cvetan Dimov 22	070 304 724
Diber	Krenar MD	Venec 2 66.	070 443 361

# FLETGARACIONI

VIVAX

KS

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT


## TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do të jetë tè kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garacionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përetonin i cilijua shet produktin tote JU LUTEM LEXONI ME KUIDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

## GARACI DEKLARATA:

Kjo fletgaracion ju garanton që prodhuesi, nëpermjët AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgaracion

## KUSHTET E GARACIONIT:

1. Kjo fletgaracion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuar nga mjeshtëri profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigohen pa pagesë në një shërbim garacion të autorizuar.

PERIUDHA EGARACIONIT. Garacioni fillon nga dita eblerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.

2. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garacion, zotohemi për të rregulluar njëtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do t zëvendësohet.
3. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garacioni do të shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
4. Garacioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garacionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
5. Prodhesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

## GARACIONI NUK MBULON

6. Inspektimit të rregullit, mirëmbajtjenndrimi i pjesve hargjuese.
7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet teknike përdorim, përvèc modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

## GARACIONI NUK PRANOHET NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktae garacionit dhe faturë blerse.
- Në qoftë se blerësi nuk përmbrush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i pauautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitet e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në t cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS


DATA RIPARIMIT


DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS


DATA RIPARIMIT


DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS


DATA RIPARIMIT

SHERBEMI I AUTORIZUAR

VIVAX

KS

**Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatex)**

**10000 Prishtinë, Kosovë**

**Tel: +381 38 771 001, E-mail: [info@asktec-ks.com](mailto:info@asktec-ks.com)**

**SERVISI**

**Tel: +381 38 771 003**

**Fax: +381 38 771 000**

## GARANCIJSKI LIST

VIVAX

SLO

### MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM IZROČITVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

**SPOŠTOVANI!** Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potreben popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas poklicite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. PROSIMO VAS, DA PRED UPORAKO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!

### GARANCIJSKA IZJAVA

1. S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimsgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za Vivax LED TV, Home velike gospodinjske aparate (pralne stroje, pomivalne stroje, štedilnik in vgradno tehniko) traja 24 mesecov, za Vivax Home manjše gospodinjske aparate (vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji), Audio i DVB-T prijamniki, Smart telefoni, Tablice pa 12 mesecov.
3. V primeru okvare izdelka, ki je predmet te garancije, se zavezujemo, da bomo izdelek popravili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 45 dneh. Če izdelka ni mogoče popraviti ali pa se ne popravi v 45 dneh, bo zamenjan z novim izdelkom. Garancija se izdelek podlaga za tisti čas, ko je izdelek v popravilu.
4. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
5. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
6. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvri.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
9. V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
10. **GARANCIJA NE VKLJUČUJE:** Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali sprememjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za to sprememba uvoznik predhodno dal soglasje.

### GARANCIJA NE VEJLA V PRIMERIH:

11. Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.
12. Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.
13. Ob vsakem posegu pooblaščene osebe ali kakršne koli druge predelave izdelka.
14. V primeru okvar zaradi višje sile: udar strele, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.
15. V primeru okvare zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.
16. V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.
17. Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: [www.msan.hr/dokumentacijaartikalna](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikalna)

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>

## SEZNAM SERVISNIH MESTA

VIVAX

SLO

V primeru napake na izdelku se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili ali na pooblaščeni servis, naveden v tem garancijskem listu.

### NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 50, E-mail. [servis@ntt.si](mailto:servis@ntt.si)

E-mail: [servis@ntt.si](mailto:servis@ntt.si)

Web: <http://www.ntt.si>

### SerVIC d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, 1000 LJUBLJANA

Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834

E-mail: [info@svc.si](mailto:info@svc.si)

Web: <http://www.servic.si>



VIVAX

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)

Ver:0124